



**ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, СТАТУС И
ТРАНСФЕР НА ФУДБАЛЕРИ
на Фудбалската федерација на
Македонија
(пречистен текст)**

Врз основа на член 56 став 1 точка и) од Статутот на Фудбалската Федерација на Македонија, Управниот Одбор на ФФМ на својата седница одржана на 03.02.2015 година земајќи ги во предвид измените и дополнувањата донесени на 03.02.12, 09.04.12, 04/21.05.12, 26.04.13, 27.05.13, 07.06.13, 12.09.13, 18.12.13, 05.06.2014, 07.06.2014, 03.07.2014 и 03.02.2015 година на Правилникот за регистрација, статус и трансфер донесен на 24.12.2011 година го усогласи и утврди пречистениот текст на правилникот.

П Р А В И Л Н И К

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, СТАТУС И ТРАНСФЕР НА ФУДБАЛЕРИ НА ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

пречистен текст

**(консолидиран текст со измени од 09.06.2015, 29.03.2016, 30.06.2016(14.06.ОИ);
30.05.2017(ОИ) ; 09.05.2019; 14.02.2020; 30.07.2020; 24.08.2020(ОИ) ; 22.10.2021;
26.01.2022; 22.02.2022; 31.05.2023(ОИ) 06.08.2024(ОИ)**

ДЕФИНИЦИИ

Во смисол на овој Правилник изразите кои се долу наведени, се дефинирани како што следува:

- 1. Организиран фудбал:** фудбал организиран од федерацијата (ФФМ) под покровителство на ФИФА, конфедерациите и асоцијациите, или одобрен од нив;
- 2. Натпреварувачка година /сезона :** период од 12 месеци кој започнува на првиот ден од првиот (летен) преоден рок утврден од ФФМ во согласност со член 26 од овој Правилник (од 15 /петнаесетти/ јуни во тековната година до 14 /четиринаесетти/ Јуни наредната година);
- 3. Официјални натпревари:** натпревари кои се играат во рамките на организираниот фудбал, како што се првенства во националните лиги, **национални купови** и меѓународните натпреварувања за клубови, не вклучувајќи ги пријателските и натпревари **за проба**;
- 4. Заштитен период:** период од три цели сезони или три години, било што да дојде прво по стапувањето на договорот на сила, ако таквиот договор е склучен пред 28-от роденден на професионалецот, или период од две цели сезони или две години, било што да дојде прво по стапувањето на договорот на сила, ако таквиот договор е склучен по 28-от роденден на професионалецот;
- 5. Преоден рок:** период утврден од страна на УО на ФФМ, во согласност со член 26. од овој Правилник;
- 6. Претходен клуб:** клуб од кој фудбалерот заминува;
- 7. Нов клуб:** клуб на кој фудбалерот му пристапува;
- 8. Малолетен фудбалер:** фудбалер кој се уште не навршил **18** години;

9. Електронски ИТЦ: електронски меѓународен трансфер сертификат генериран во ТМС системот на ФИФА;

10. 11/11 фудбал: фудбал кој се игра согласно Правилата за игра одобрени од ИФАБ

11. Футсал: фудбал кој се игра согласно Правилата за футсал игра подготвени од ФИФА во соработка со под-комитет на ИФАБ;

12. Регистрација: чин на регистрирање на фудбалер за клуб - правење писмен запис кој содржи информации за фудбалерот меѓу кои:

а) датумот на почеток на регистрацијата (формат: дд/мм/гггг);

б) име и презиме на фудбалерот;

в) датум на раѓање, пол, државјанство;

г) статус на фудбалерот: аматер или професионалец ;

д) природа на регистрацијата (постојана или позајмица);

ѓ) основ за стекнување на настап и право на настап

ѓ) тип на фудбалска игра (11/11 /футсал/ фудбал на плажа)

е) назив и ФИФА ИД на новиот клуб

ж) назив и ФИФА ИД на претходен клуб доколку не е прва регистрација;

з) КОМЕТ и ФИФА ИД на фудбалерот;

13. Електронски систем за регистрација на фудбалери: електронски информатички систем кој се користи преку интернет (online) и овозможува користење и зачувување на податоците за регистрација на сите фудбалери во ФФМ. Електронскиот систем за регистрација на фудбалери е интегриран со FIFA Connect ID Service и FIFA Connect Interface со цел размена на информациите по електронски пат, користејќи ја услугата FIFA Connect ID на секој играч му доделува FIFA ID и овозможува преку наведените сервиси достапност на сите информации за регистрација на сите фудбалери кои имаат наполнето 12 години.

14. ТМС: Информациски систем за податоци базиран на веб со примарна цел да го поедностави процесот на меѓународни трансфери на играчи, како и да ја подобри транспарентноста и протокот на информации.

15. Домашен електронски трансфер систем: онлајн електронски информациски систем со способност за администрирање и следење на сите национални трансфери во рамките на ФФМ, во согласност со принципите на моделот имплементиран на меѓународно ниво преку ТМС (Систем за усогласување на трансферите). Најмалку, системот мора да ги обработува следните податоци: Име и презиме, пол, државјанство, датум на раѓање, FIFA ID на играчот, статус (аматер или професионалец), назив и FIFA ID на двата клуба вклучени во националниот трансфер, како и сите плаќања помеѓу клубовите, доколку е применливо. Домашниот електронски трансфер систем е интегриран со системот за електронска регистрација на ФФМ и со FIFA Connect Interface со цел да се разменуваат информации по електронски пат.

16. ФИФА Конект ИД услуга (FIFA Connect ID Service): услуга обезбедена од ФИФА која доделува глобално валидни уникатни идентификатори (ФИФА ID) на поединци, организации и објекти, обезбедува дупликат информации во случај на втора регистрација на истиот субјект, води централна евиденција за тековната регистрација(и) на сите ентитети со доделен FIFA ID.

17. ФИФА Конект Интерфејс (FIFA Connect Interface): технички интерфејс обезбеден од ФИФА во рамките на ФИФА Програма за поврзување (FIFA Connect Programme), која се користи за размена на електронски шифрирани пораки од точка до точка помеѓу асоцијациите членки на ФИФА и помеѓу асоцијациите и ФИФА.

18. Клириншка куќа на ФИФА (FIFA Clearing House): ентитет кој делува како посредник во однос на обработка на одредени плаќања направени во фудбалскиот трансфер систем.

19. ФИФА ИД (FIFA ID): уникатен идентификатор во светски рамки што го дава услугата FIFA Connect ID на секој клуб, асоцијација и фудбалер.

20. Комет ИД: уникатен идентификатор во рамки на ФФМ што го генерира домашниот електронски систем за регистрација за секој фудбалер, клуб, општиснки ли регионален фудбалски сојуз (ОФС/РФС)

21. Комет администратор: обучено физичко лице кое има овластувања добиени од ФФМ, клуб или ОФС да пристапи до КОМЕТ системот во чии рамки е домашниот електронски систем за регистрација и трансфер. Сите корисници на КОМЕТ имаат посебни акредитиви за најава.

22. Корисник на ТМС: физичко лице обучено и овластено од клуб или асоцијација да пристапи до ТМС во име на клубот или асоцијацијата. Сите корисници на ТМС имаат посебни акредитиви за најава.

23. ТМС Менаџер : главен корисник на ТМС и лице за контакт со клуб или асоцијација со пристап до ТМС.

24. Меѓународен трансфер: движење на регистрациите на фудбалерот од една асоцијација во друга .

25. Домашен трансфер: движење на регистрациите на фудбалерот во рамките на една асоцијација од еден клуб во друг.

26. Инструкции за трансфер: информациите внесени во ТМС за трансфер на фудбалер од еден клуб во друг. Инструкцијата за видот на трансфер е дефинирана со внесените информации:

- „ангажирање“ или „ослободување“;
- „постојан“ или „позајмица“;
- „професионален фудбалер“ или „аматер“;
- со договор за трансфер“ или „без договор за трансфер“;
- „со плаќање“ или „без плаќање“.

27. Трансфер со премостување (bridge transfer): –Било кои два последователни трансфери, национални или меѓународни, на ист фудбалер поврзани еден со друг кои опфаќаат регистрација на тој фудбалер во клуб помеѓу за да се заобиколи примената на релевантните правилници и прописи и/или да се измами друго лице или ентитет.

28. Трета страна: страната која не претставува фудбалерот кој се трансферира, не претставуваат двата клуба кои го трансферираат фудбалерот еден на друг, или било кој претходен клуб за кој фудбалерот бил регистриран.

29. Чисто аматерски клуб: клуб без правни, финансиски или де факто врски со професионален клуб и на кој му е:

а) дозволено да регистрира само играчи аматери; или

б) нема регистрирано професионални играчи; или

в) нема регистрирано ниту еден професионален играч во трите години пред определен датум.

30. Професионален клуб: клуб кој не е чисто аматерски.

31. Академија: организација или независен правен субјект чија примарна, долгорочна цел е да им обезбеди на фудбалерите долгорочен тренажен процес преку обезбедување на потребните капацитети за тренинг и инфраструктура. што првенствено вклучува, но не се ограничува на фудбалски тренинг центри, фудбалски кампови, фудбалски школи итн.

32. Надоместоци за тренинг: механизми со кои на клубовите за улогата која ја имале во тренажниот процес и едукацијата на младите фудбалерите им се овозможува надоместок за тренинг (тренинг компензација) и надоместок согласно механизмот за солидарност.

33. Тренинг компензација во рамките на ФФМ: механизам со кој се компензираат клубовите за улогата која ја имале во тренажниот процес и едукацијата на младите фудбалерите во согласност со категоризација по одлука на УО на ФФМ.

34. Надоместок за трансфер: надоместок што новиот клуб на фудбалерот го плаќа или се обврзува дека ќе го плати на поранешниот клуб на фудбалерот, во замена за согласноста за ослободување на фудбалерот од професионалните обврски према поранешниот клубот.

35. Клубски трениран играч: фудбалер кој во периодот од наполнување на 15 години (или од почеток на сезоната во која наполнил 15 години) до наполнување на 21 година (или до крајот на сезоната во која ќе наполни 21 година), независно од возраста и државјанството е регистриран за тековниот клуб со или без континуитет за период од три цели сезони или 36 месеци.

36. Тренер: физичко лице вработено на специфична фудбалска позиција во професионален клуб или национална асоцијација:

- чишто работни обврски може да се состојат од една или повеќе од наведените обврски: од тренирање и обучување на фудбалери ,избор/селектирање на фудбалери за натпревар или натпреварување , подготовка на тактика за време на натпревар или натпреварување; и/или
- вработувањето бара поседување на тренерска лиценца во согласност со домашни или континентални /УЕФА правила за лиценцирање.

37. Породилно отсуство: минимален период платено отсуство доделено на жена фудбалер поради нејзината бременост од кои најмалку осум недели по раѓањето на детето, определен со социјален дијалог и/или националното законодавство;

38. Пробен период: привремен период во кој фудбалер кој не е регистриран во клубот се евалуира од страна на клубот.

39 Електронски пасош за играч (ЕРР): електронски документ во кој се вклучени консолидирани информации за регистрациите на фудбалерот во текот на неговата кариера, и ги вклучува информациите за неговиот статус (аматер или професионален), видот на регистрација (постојана или позајмица), клубот/те) за кој фудбалерот бил регистриран (вклучувајќи ја категоријата на тренинг) почнувајќи од календарската година на нивниот 12-ти роденден и релевантите асоцијации. Провизорен ЕПП автоматски се креира кога трансферот на фудбалерот ја активирал обврската за компензација/и за тренинг; По одобрување на ФИФА, ЕПП станува финален.

40. Пасош на фудбалер: електронски документ кој се генерира од домашниот електронски систем за регистрација во кој се вклучени консолидирани информации за регистрациите на фудбалерот во текот на неговата кариера, и ги вклучува информациите за неговиот статус (аматер или професионален), видот на регистрација (постојана или позајмица), клубот/те) за кој фудбалерот бил регистриран (вклучувајќи ја категоријата на тренинг) почнувајќи од првата регистрација.

41. Период на натпреварување: период кој започнува со првиот официјален натпревар во првенството или натпревар од националниот куп, независно кој се игра прв и завршува со последниот одигран натпревар во рамките на овие натпреварувања.

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1)Со овој Правилник, во согласност со законот, општите акти на Фудбалската Федерација на Македонија (во понатамошниот текст “ФФМ“) и одредбите од актите на Меѓународната Федерација на Фудбалски Асоцијации (во понатамошниот текст “ФИФА“) и Унијата на Европските Фудбалски Асоцијации (во понатамошниот текст: “УЕФА“), се уредуваат прашања во врска со регистрацијата на клубови и фудбалери, статусот на фудбалерите, нивните права и обврски и условите под кои преминуваат од клуб во клуб, како и други прашања за

регистрација и статус на клубовите и фудбалерите во рамките на Фудбалската Федерација на Македонија.

II - РЕГИСТРАЦИЈА НА КЛУБОВИ И ФУДБАЛЕРИ

Член 2

(1) Регистрацијата на клубови и фудбалери ја вршат општинските фудбалски сојузи (во понатамошниот текст “ОФС”).

(2) Пријавувањето и регистрацијата на фудбалери се спроведува на единствени обрасци во согласност со упатството кое го пропишува ФФМ.

(3) Во рамките на овој Правилник зборот фудбалер се однесува на двата рода (машки и женски).

Пријавување и регистрација на клубови

Член 3

(1) Фудбалските клубови се индиректни членки на ФФМ.

(2) Нивното членство во определен ОФС се базира на географски критериум во согласност со нивното правно седиште.

(3) Молбата за прием во членство на ФФМ се поднесува до надлежниот ОФС.


(4) Со молбата се приложува:

1. Изјава дека ќе се придржува на одредбите на статутот на ФФМ, статутот на ОФС како и одредбите на општите акти на ФФМ.
2. Изјава за имплементирана задолжителна одредба/клаузула во Статутот на клубот /изјавата/актот на основање, дека клубот при вршење на дејноста спорт формира екипи исклучиво од фудбалскиот спорт.
3. Решение за упис во Централен регистар на РМ / трговски регистар или регистар на здруженија/
4. Записник од оснивачко собрание со список на членови на собранието, орган на управување, доколку е применливо.
5. Заверена копија на Статутот на клубот (усогласен со одредбите на статутот на ФФМ) – доставена до Централниот регистар на РМ / изјава или акт на основање/ во зависност од регистарот каде што е направен уписот.
6. Податоци за овластен застапник и жиро сметка на правниот субјект.
7. **Документација за назначување на комет администратор;**
8. Доказ за обезбеден терен - сопствен или со договор за користење.
9. Доказ за обезбедени клубски простории- седиште / сопствени / со договор за користење/ на адреса која соодветствува со пријавената во Централен регистар.
10. Такса за регистрација на клубот.

(5) Надлежниот орган за регистрација нема да пристапи кон регистрирање на клубот/ прием во членство/ доколку не се обезбедени сите докази на начин на кој се наведени во претходниот став.

(6) Надлежниот орган за регистрација нема да пристапи кон регистрирање на клуб кој во називот не ги содржи зборовите „Фудбалски клуб“ како и доколку на територијата на општинскиот фудбалски сојуз каде клубот доставил молба за прием во членство е веќе регистриран клуб со исто име.

Член 4

 (1) При регистрација на клубови во рамките на фудбал 11/11 во машка конкуренција клубот мора да достави список и документација за регистрација на најмалку 25(дваесет и пет) фудбалери.

(2) При регистрација на клубови во мал фудбал(футсал) клубот мора да достави список и документација за регистрација на најмалку 12(дванаесет) фудбалери.

(3) При регистрација на клубови во женски фудбал клубот мора да достави список и документација за регистрација на најмалку 20(дваесет) фудбалери.

(4) При регистрација на клубови во детски фудбал клубот мора да достави список и документација за регистрација на најмалку 25(дваесет и пет) фудбалери.

Член 5

(1) Клуб станува член на ФФМ кога одлука за регистрација на клубот ќе донесе надлежниот ОФС и кога одлуката за регистрација се верификува од страна на надлежниот орган на ФФМ, по што регистрацијата се објавува во “Макфудбал”.

(2) Надлежниот ОФС е обврзан регистрираниот клуб да го вклучи во првата наредна натпреварувачка сезона во најнискиот степен на натпреварување, односно лига, а клубот е обврзан да учествува во предметното натпреварување.

(3) Клуб кој нема да се вклучи или не учествува во натпреварување не поседува статусни права кои произлегуваат од членство во ФФМ.


Член 5а

(1) Фудбалските клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен на натпревари во сениорска конкуренција, се регистрираат како акционерски друштва согласно Законот за трговските друштва и Законот за спорт, фирмата на акционерското друштво регистрирано согласно Законот за спорт го содржи името на спортскиот клуб чии членови донеле одлука за основачите на акционерското друштво со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членовите на собранието.

(2) Фудбалската федерација на Македонија го признава континуитетот на остварениот резултат на акционерското друштво кое се регистрирало како акционерско друштво согласно Законот за спорт.

(3) Вака осниваното акционерско друштво го презема називот на спортскиот клуб-здружение.

Член 5б

(1) Спортските клубови-здруженија како и другите правни лица што според Законот за спорт дале согласност за регистрирање на акционерско друштво, со денот на регистрирање на акционерските друштва во Централен регистар  на РС Македонија, го губат статусот на членови на ФФМ додека истовремено новорегистрираните акционерски друштва по автоматизам стануваат членки на ФФМ.

(2) Спортските клубови-здруженија што согласно Законот за спорт дале согласност за регистрирање на акционерското друштво во него ги пренесуваат младинските категории.

(3) Спортските клубови-здруженија што согласно Законот за спорт дале согласност за регистрирање на акционерското друштво, склучуваат договор со кој

акционерското друштво ги превзема од спортскиот клуб-здружение сите средства и обврски што настанале со денот на склучувањето на договорот.

Член 5в

(1) Клубот е должен сите измени и дополнувања на статутот да ги приложи на надлежниот ОФС на одобрување а доколку има обврска да се лиценцира за домашно натпреварување, измените на статутот ги доставува и до Комисијата за лиценцирање на ФФМ.

(2) Клуб може да го промени своето име/назив најдоцна 30 (триесет) дена пред почеток на есенскиот, односно пролетниот дел од првенството, по претходно добиено одобрение во пропишана постапка од надлежен орган и тоа:

- за клубови од Прва и Втора МФЛ, Прва и Втора женска фудбалска лига и Прва и Втора фудзал лига, од Комисија за лиценцирање на ФФМ
- за останатите клубови од Комисија за регистрација на соодветниот ОФС.

(3) Клуб може да го промени седиштето на територија на ОФС во секое време и за тоа да го извести надлежниот орган и ја спроведе промената на седиштето во Централен регистар.

(4) Клуб може да го промени седиштето на територија на друг ОФС најдоцна 30 (триесет) дена пред почеток на есенскиот дел на првенството каде што клубот треба да се натпреварува доколку за тоа постојат посебно оправдани причини за кои цени надлежен орган во определена постапка и тоа:

- за клубови од Прва и Втора МФЛ, Прва и Втора женска фудбалска лига и Прва и Втора фудзал лига, од Комисија за лиценцирање на ФФМ
- за останатите клубови, од Комисија за регистрација на соодветниот ОФС.

(5) По добиено одобрение за промена на седиште на територија на друг ОФС, клубот:

1. доставува барање до предметниот ОФС за испишување од членство.
2. ја следи постапката за прием во членство опишана во член 3 на овој Правилник на територијата на ОФС каде што е пријавено новото седиште со исклучок на став 4 точка 7,
3. за фудбалерите членови на клубот при промена на територија на ОФС, по исклучок, ОФС кое го спроведува испишувањето од членство на клубот им издава брисовница на фудбалерите без притоа фудбалерот да биде испишан од клубот.
4. при прием во членство и регистрирање на клубот во новиот ОФС, по исклучок, сите негови фудбалери се пререгистрираат со право на настап кој претходно го стекнале.

(6) Пререгистрирањето на фудбалерите од точка 4 на претходниот став се врши во преоден рок и не значи дека овие фудбалери не подлежат на редовна пререгистрација.

(7) Не е дозволена промена на седиште на клуб учесник во натпреварувањето во Трета лига, кој во сезоната која следи, стекнал спортски резултат да се натпреварува во одредена Трета лига а промената на седиштето значи и промена на регионот во кој се натпреварува.

(8) На клуб кој согласно овој Правилник менува седиште и при тоа менува ОФС, а за сезоната која следи се стекнал со спортски резултат за натпреварување во Трета лига, односно аплицирал за добивање на лиценца за натпреварување во Прва/Втора МФЛ, му се признава континуитетот во натпреварувањето.

(9) На клуб кој сменил седиште а притоа сменил и ОФС не му се дозволува повторна промена на седиште во друг ОФС во следните 5 години.

(10) Клуб кој сменил седиште а притоа сменил и ОФС не може да учествува во постапката за лицензирање на клубови за учество во УЕФА натпреварувања во следните 3 години.

(11) Во рамките на една натпреварувачка сезона, клуб кој направил промена на назив не може да направи и промена на седиште во друг ОФС и обратно.

(12) Било која промена наведена во овој член задолжително се објавува во службеното гласило на ФФМ “Макфудбал” (во понатамошниот текст: “Макфудбал”).

Член 6

(1) На клуб му престанува членството во ФФМ согласно одредбите од Статутот на ФФМ.

(2) Одлуките од претходниот став на овој член стапуваат на сила во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување во “Макфудбал”.

Регистрација на фудбалери Општи услови

Член 7

(1) Фудбалер кој навршил 7 (седум) години може да се пријави и регистрира за клуб како фудбалер, под условите од овој Правилник.

(2) Секој фудбалер кој ќе настапи за клуб на кој и да било официјален натпревар а пред настапот не бил регистриран во ФФМ ќе се смета дека настапил нелегитимно, односно немал право на настап; Независно од спортските мерки кои се пропишани за ваквото настапување, може да се изречат и дисциплински мерки на играчот и/или на клубот; Правото на санкционирање го има ФФМ или организаторот на натпреварувањето.

Член 8

(1) Регистрација на фудбалери на седници ги врши органот за регистрација на надлежниот ОФС (во понатамошниот текст: комисија за регистрација) на чие подрачје се наоѓа седиштето на клубот за кој се регистрира фудбалерот.

(2) Комисијата за регистрација води евиденција на регистрирани фудбалери во фудбал, фудзал, односно женски фудбал и истата ја доставува до надлежно тело за верификација на регистрацијата на фудбалери и клубови на ФФМ (во понатамошниот текст надлежно тело за ВРФК на ФФМ), која води единствен регистар на регистрирани фудбалери во рамките на ФФМ.

(3) Евиденцијата на регистрирани фудбалери содржи: име, презиме, дата на раѓање и матичен број на фудбалерот, ИД број, правен основ (член од Правилникот) и име на клубот за кој е регистриран. Составен дел од евиденцијата е и пасош на фудбалерот (кариера на фудбалерот).

(4) Управниот одбор на ФФМ ја утврдува содржината на текстот на образецот: пријава за регистрација, исписница, брисовница, спортска легитимација, пасош на фудбалерот, договор за привремено отстапување (позајмица) и други обрасци поврзани со регистрација на фудбалери.

(5) Одлуката за регистрација на фудбалери задолжително се објавува во “Макфудбал”.

Член 9

(1) Одлука за регистрација на фудбалер се донесува на седница на органот за регистрација.

(2) Одлуката за регистрација на фудбалер се донесува во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на потполна и уредна документација за регистрација.

Регистрација

Член 10

(1) Регистрацијата на фудбалери се врши преку електронски систем за регистрација, на секој фудбалер при првата регистрација му се доделува Комет и ФИФА идентификационен број (ID).

(2) Фудбалерот може да се регистрира како аматер или професионалец.

(3) За да може фудбалерот да учествува во организиран фудбал и да се стекне со право на настап за клубот мора да биде регистриран во ФФМ преку електронскиот систем за регистрација и да има Комет и ФИФА идентификационен број ИД(ID),

(4) Исклучок од претходниот став се фудбалерите на проба кои може да настапат на пријателски натпревари во контекст на пробата; За да учествува на пријателски натпревари во контекст на проба фудбалерот не треба да биде регистриран.

(5) Со чинот на регистрација, или со прифаќање да биде на проба, фудбалерот е согласен дека ќе ги почитува статутите и правилниците на ФИФА, УЕФА и ФФМ.

(6) Фудбалерот може да се регистрира за клуб единствено со цел да учествува во организиран фудбал, исклучок од ова правило согласно правилата на ФИФА претставува ситуација кога фудбалерот ќе треба да биде регистриран за клуб само од технички причини за да се обезбеди транспарентност во последователните поединечни трансакции.

(7) Фудбалер во исто време може да биде регистриран само за еден клуб.

(8) Фудбалерите смеат да бидат регистрирани за најмногу три клубови во текот на една сезона. (*1) За време на овој период, фудбалерот има право на настап за два клуба на официјални натпревари, освен во случај на преклопување на сезони согласно ФИФА Правилникот за статус и трансфер на играчи. (почеток на сезона лето или есен односно зима или пролет) кога фудбалерот има право да игра на официјални натпревари и за третиот клуб за време на предметната сезона доколку во целост ги испочитувал договорните обврски према претходните клубови.)

(9) При спроведување на регистрацијата поврзана со исклучокот од претходниот став треба да се почитуваат преодните рокови и минималната должина на професионалниот договор.

(10) Ограничувањата од став 8 не се земаат во предвид доколку фудбалерот професионалец се регистрира согласно исклучокот наведен во член 27 став 1.

(11) Во сите околности, мора да се земе предвид спортскиот интегритет на натпреварувањето, посебно дека фудбалерот не смее да игра на официјални натпревари за повеќе од два клуба кои се натпреваруваат во националното првенство или куп натпреварување за време на иста сезона.

*1 клубот за кој фудбалерот има постоечка регистрација и со кој фудбалерот влегува во новата сезона претставува прв клуб за кој фудбалерот има регистрација во новата сезона, исклучоците треба да се земат во предвид.

(12) Во врска со доделувањето на ФИФА ИД на фудбалерите и интеграција на електронскиот систем за регистрација со ФИФА Конект ИД сервисот, ФФМ:

- им доделува ФИФА ИД и на сите фудбалери кои биле регистрирани пред интеграцијата

- по доделувањето на ФИФА ИД на фудбалерот преку ФИФА Конект ИД сервисот ФФМ ќе обезбеди истиот да се користи при регистрација на фудбалерот.

- доколку ФИФА Конект ИД сервисот утврди дека фудбалерот се појавува во повеќе од еден електронски систем, ФФМ од моментот на воочување на проблемот ќе пристапи кон решавање и во рок од 5(пет) дена ќе го апдејтира ФИФА Конект ИД сервисот без одлагање и

- ќе овозможи трансфер на релевантните персонални информации на електронскиот систем за регистрација, на друга национална асоцијација преку ФИФА Конект ИД сервисот кога се истите побарани со цел за регистрација на фудбалерот и утврдување на ФИФА ИД број на фудбалерот.

(13) Фудбалер може да биде регистриран за еден клуб во футсал и еден клуб во фудбал(11/11) кои не мора да бидат членови на една асоцијација.

Документи за регистрација на фудбалери



Член 11

(1) **Клубовите** и надлежниот ОФС за регистрација на фудбалери **задолжително ги внесуваат** неопходните податоци во единствениот информациски систем на ФФМ КОМЕТ (СОМЕТ), во спротивно регистрацијата нема да биде валидна.

(2) Клубот е должен да достави потполн и уреден предмет за регистрација на фудбалер, кој содржи:

I – За фудбалер кој се пријавува по прв пат:

- 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ,
- образец легитимација со фотографија,
- извод од матична книга на родени или лична карта/пасош,
- изјава на фудбалерот дека порано не бил регистриран за ниту еден клуб во земјата или во странство,
- потпис на родителот, односно старателот на пријавите на фудбалерот доколку фудбалерот е малолетен,

II - За фудбалер кој менува клуб:

- 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ.
- исписница од претходниот клуб со уредно пополнети податоци или :
 - барање за исписница поднесено во преоден рок согласно одредбите на овој Правилник кога фудбалерот е аматер;

б) барање за исписница поднесено во преоден рок согласно одредбите на овој Правилник кога фудбалерот е професионалец **со истечен или раскинат договор**;
Во барањето за исписница неопходно е да се впишат сите податоци кои се предвидени со образецот на исписницата.

3. потврда за бришење доколку фудбалерот менува територија на ОФС, или писмен доказ дека истата ја барал во преоден рок,

4. легитимацијата доколку фудбалерот менува територија на ОФС,

5. доказ за престанок на важење на договорот, доколку фудбалерот имал склучен договор со клубот од кој заминува и тоа:

б) одлука за раскин на договорот на штета на клубот или

в) одлука за спогодбен раскин на договорот;

6. примерок од договорот доколку е склучен,

7. писмена спогодба помеѓу клубовите за надокнада на трошоци вложени во развој на фудбалерот, односно доказ за извршена уплата на истата,

8. меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ), ако фудбалерот доаѓа или се враќа од странство,

9. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош)

10. копија од патна исправа за фудбалери кои претходно не биле регистрирани во ФФМ или немаат македонско државјанство

III - За фудбалери во посебни околности:

Во случај фудбалерот да не е пререгистриран:

1. потврда од надлежниот ОФС дека фудбалерот не е пререгистриран,

2. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ.

3. легитимација и посебно една фотографија, доколку фудбалерот ја менува територијата на ОФС,

4. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),

5. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.

IV- За фудбалери во случај на спојување на клубови:

Во случај на спојување на клубови:

а) За регистрација на фудбалери кои новооснованиот клуб сака да ги регистрира во рок од 8 (осум) дена од денот на спојување на клубовите, потребно е:

1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,

2. потврда од надлежниот ОФС за спојување на клубовите,

3. три примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал пријавата, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира,

4. потврда за бришење, легитимација и посебно една фотографија, доколку фудбалерот ја менува територијата на ОФС,

5. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),

6. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени. .

б) За фудбалери кои новооснованиот клуб не ги регистрирал во рок од 8 (осум) дена од денот на спојување на клубовите, потребно е:

1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. потврда од надлежниот ОФС за спојување на клубовите,
3. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал пријавата, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира 1 за ФФМ.
4. потврда за бришење доколку фудбалерот ја менува територијата на ОФС, или писмен доказ, дека истата ја побарал во преодниот рок,
5. легитимација и посебно една фотографија, доколку фудбалерот ја менува територијата на ОФС,
6. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),
7. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.

в) За фудбалер кој се отстапува/позајмува:

1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. три примероци од пријавата за регистрација, и своерачен потпис на фудбалерот и овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал пријавата, заверена со печат од клубот,
3. Договор за привремено отстапување/ **позајмица** помеѓу клубовите и фудбалерот кој се отстапува, **и Договор за професионално бавење со фудбал помеѓу фудбалерот и новиот клуб доколку новиот клуб ја превземе обврската за исплата на плати и придонеси;**
4. меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ) од надлежниот национален сојуз ако станува збор за фудбалер кој доаѓа од странство или се враќа од странство, а кој го обезбедува ФФМ на барање на домашниот клуб,

Пријава за регистрација

Член 12

(1) Пристапување во клуб со цел регистрација по одредбите од овој Правилник се врши исклучиво со потпишување на пријавата за регистрација.

(2) Пријавата за регистрација на фудбалер се врши на единствен образец кој го утврдува ФФМ, а кој задолжително содржи:

- КОМЕТ и ФИФА ИД на фудбалерот
- име и презиме на фудбалерот
- име на родител (за малолетни фудбалери)
- единствен матичен број;
- пол;
- датум на раѓање и место;
- држава на раѓање,
- државјанство;
- организација која го регистрира (назив на ОФС);
- тип на фудбалска игра (фудбал 11/11 /футсал/ фудбал на плажа);
- статус на фудбалерот: аматер или професионалец;
- назив на клубот за кој се регистрира и ФИФА ИД ;

- природа на регистрацијата (постојана или позајмица)
- датумот на почеток на регистрацијата (формат: дд/мм/гггг);
- право на настап;
- одредба од Правилникот по која се регистрира и стекнува право на настап
- претходен клуб за кој бил регистриран.

(3) Фудбалерот е должен да даде точни одговори на прашањата од пријавата и истото да го потврди со своерачен потпис.

(4) За фудбалери помлади од 18 години потпишува и родител-старател со исклучок за фудбалери помлади од 10 години за кои може да потпише и само родител-старател.

(5) Овластениот претставник на клубот е должен во пријавата за регистрација да внесе точни податоци и со своерачен потпис и печат од клубот да потврди дека фудбалерот своерачно и на одреден датум ја потпишал пријавата за регистрација.

(6) Пријавата за регистрација на професионален фудбалер мора да се поднесе заедно со договорот на фудбалерот, релевантното тело за одлучување има надлежност да ги земе во предвид сите измени на договорот и/или дополнителни договори кои не му биле уредно доставени.

Член 13

Фудбалер не може да отстапи од пријавата за регистрација, ниту да потпише нова пријава за друг клуб, доколку првата пријава ја потпишал во согласност со одредбите од овој Правилник.

Исклучок од одредбата од претходниот став е ако клубот за кој фудбалерот потпишал пријава, не поднесе документација за регистрација во рок од 8 (осум) дена, (за што е потребна писмена потврда од надлежниот орган за регистрација), тогаш фудбалерот може да потпише нова пријава за друг клуб.

За фудбалери кои се пријавуваат по прв пат, нема временско ограничување во поглед на пријавувањето за новиот клуб.

Исписница

Член 14

(1) За преминување на фудбалер во друг клуб, потребна е исписница која клубот е должен да му ја издаде ако се исполнети условите предвидени со овој Правилник.

(2) За издавање на исписница, фудбалерот е должен на клубот од кој заминува да му испрати барање за издавање на исписница.

(3) Исписницата ги содржи следните податоци:

- презиме, татково име и име на фудбалерот;
- дата и место на раѓање;
- единствен матичен број (доколку се работи за фудбалер со странско државјанство се внесува бројот на пасошот на фудбалерот);
- досегашен статус на фудбалерот;
- дата на престанок на договорот;
- евентуална казна или суспензија од страна на фудбалскиот орган и времетраење на истата;

• податоци во врска со надокнада на трошоците вложени во развој на фудбалерот согласно прописите на ФФМ.

(4) Регистрација на фудбалер за друг клуб не може да биде извршена без исписница освен во случаите кои посебно се одредени со овој Правилник.

(5) По издавање на исписница клуб не може да ја оспорува нејзината валидност.

(6) Исписница за која ќе се утврди дека во моментот на издавање не бил впишан датум на издавање или име и презиме на фудбалерот за кој се издава исписницата, е ништовна; **Ништовната исписница се објавува во Макфудбал.**

(7) Органот за регистрација на фудбалери на надлежниот ОФС за кој се регистрира фудбалерот при предавање на исписницата за регистрација утврдува дали исписницата е ништовна односно дали ги содржи сите неопходни податоци согласно овој Правилник за несметана регистрација на фудбалерот.

(8) Со издавање на исписницата, фудбалерот се испишува од клубот и истиот нема повеќе право на настап за тој клуб.

(9) Издавањето на исписницата клубот го внесува во електронскиот систем за регистрација.

(10) Клубот е должен исписницата да ја состави во два примероци на единствениот образец кој го утврдува ФФМ, од кои еден задржува за себе, а другиот примерок му го доставува на фудбалерот.

(11) Фудбалер кој бил испишан од клубот а во меѓувреме не се регистрирал за друг клуб може да се врати во истиот клуб согласно одредбите на член 35 само со пријава за регистрација.

(12) Како исписница може да се користи одлуката за раскин на штета на клуб на професионален договор.

Легитимација

Член 15

(1) Секој регистриран фудбалер има легитимација која му ја издава органот што ја спроведува регистрацијата со податоци кои ги утврдува ФФМ.

(2) Кога фудбалер менува клуб, клубот од кој замина е должен да му ја даде легитимацијата.

(3) Ако фудбалерот не добие легитимација, тогаш на барање на клубот за кој се пријавува ќе се издаде дупликат на легитимацијата.

(4) Ако легитимацијата се изгуби или стане неупотреблива, клубот е должен да побара дупликат на легитимацијата од органот кој го регистрирал фудбалерот, со уплата на пропишана такса.

(5) Дупликатот ќе го има истиот број на изгубената/неупотреблива легитимација.

Пасош на фудбалер

Член 16

(1) Пасош на фудбалерот е електронски документ кој содржи консолидирани информации за регистрациите на фудбалерот низ неговата кариерата.

(2) ОФС кој ја врши регистрацијата должен е на клубот за кој се регистрира фудбалерот **а нема комет администратор да му издаде „пасош“** на фудбалерот кој ги содржи соодветните податоци за фудбалерот и клубовите за кои фудбалерот бил регистриран.

(3)(2)Пасошот ги содржи следните податоци:

- презиме и име на фудбалерот,
- дата, место и држава на раѓање,
- име на клубот/**вите** за кои е регистриран,
- датум **и период** на регистрација **за клубот**,
- статус на фудбалерот.
- **државјанство;**
- **вид на регистрација (постојан/позајмица)**
- **ФИФА ИД на фудбалерот и клубовите**
- **Комет ИД на фудбалерот**

(4)(5)Врз основа на правилата на ФИФА при преминување на фудбалер во друг национален сојуз, сите фудбалери се должни со исписницата, брисовницата, доказ за раскин на договорот и слично, да достават и „пасош“ на фудбалерот.

(5)За **остварување на правата поврзани со надоместоци за тренинг или трансфер согласно Правилникот на ФИФА Клиринг хаус (FIFA Clearing House)**, се генерира ЕПП (електронски пасош на фудбалерот) согласно околностите дефинирани во Правилникот на ФИФА Клиринг хаус (FIFA Clearing House) и треба да содржи консолидирани податоци за регистрациите на фудбалерот за времетраење на неговата кариера, вклучително и релевантните национални асоцијации, неговиот статус (аматер или професионалец), типот на регистрација (перманентен или отстапување/заем), тренинг категорија на клубовите за кои бил регистриран од календарската година во која фудбалерот наполнил 12 години.

(6)Со цел креирање на електронски пасош на фудбалерот (ЕПП) ФФМ ќе и обезбеди на ФИФА по електронски пат, валидни, точни и целосни информации за регистрацијата на фудбалерите преку ФИФА Конект Интерфејс програмата, секогаш кога тоа ќе го побара ФИФА преку таков интерфејс.

Потврда за бришење/  Брисовница

Член 17

(1)Во случај на преминување на фудбалер во клуб кој се наоѓа на територија на друг орган за регистрација, фудбалерот е должен писмено да побара потврда за бришење од списокот на регистрирани фудбалери од досегашниот територијален сојуз.

(2)Потврдата за бришење ги содржи следните податоци:

- презиме, татково име и име на фудбалерот,
- единствен матичен број на фудбалерот,
- име на досегашниот клуб,
- евентуални примедби.

(3)Бришењето од евиденцијата на регистрирани фудбалери задолжително се објавува во “Макфудбал” од страна на ОФС од кој заминува фудбалерот, а необјавувањето не го задржува правото на регистрација на фудбалерот.

(4)Надлежниот орган за регистрација е должен да ја издаде потврдата за бришење **и да ја атачира брисовницата во Комет системот.**

(5)Подносителот на барањето за издавање потврда за бришење должен е со барањето да уплати одредена такса, чија висина ја одредува надлежен орган на ФФМ.

Бришење од членство

Член 18

(1) Бришење од членство на регистрирани фудбалери на сојузот врши надлежниот орган за регистрација во следните случаи:

- а) на барање на фудбалерот или клубот за кој е регистриран, со тоа што ги исполнува условите од овој Правилник за премин во друг клуб,
- б) на барање на клубот согласно член 5в став 5 алинеа 3 од овој Правилник
- в) на барање на фудбалерот или клубот за кој е регистриран, согласно член 55 од овој Правилник.
- г) автоматски ако фудбалерот не е пререгистриран во согласност со овој Правилник,
- д) забрана за вршење функција, смрт, итн.

Промена на клуб

Право на промена на клуб

Член 19

(1) Фудбалер може да смени клуб само ако новиот клуб уредно поднел барање за регистрација/пријава преку електронскиот систем за регистрација (Комет) за време на преоден рок.

(2) Фудбалер со исписница, доколку на друг начин не е предвидено со овој Правилник, има право да смени клуб во летниот и зимскиот преоден рок.

Постапка за промена на клуб во преоден рок

Член 20

Доколку фудбалер сака да смени клуб должен е во преоден рок да достави до својот клуб писмено барање за издавање на исписница и легитимација и тоа со препорачана пошта или непосредно со писмена заверка на клубот за прием на тоа барање.

Доколку фудбалер од претходниот став сака да прејде во клуб кој се наоѓа на територија на друг сојуз, должен е, покрај исписницата и легитимацијата или писменото барање за издавање исписница, да поднесе до надлежниот ОФС писмено барање за бришење од списокот на регистрирани фудбалери и барање за издавање пасош и тоа со препорачано писмо односно непосредно со писмена заверка за прием на тоа барање.

Спроведување на регистрација без исписница и потврда за бришење

Член 21

Регистрација на фудбалер кој во преоден рок постапил во смисла на претходниот член, а не добил исписница која клубот на основа на одредбите од овој Правилник не можел да му ја ускрати, ќе се изврши без исписница, под услов новиот клуб наместо исписница достави копија од барањето со кое фудбалерот побарал исписница со доказ дека истото е доставено до клубот, а доколку менува

територија на ОФС, потврда за бришење од списокот на регистрирани фудбалери, односно доказ дека потврдата за бришење ја барал согласно одредбите на овој Правилник.

Како доказ во смисол на претходниот став се подразбира копија од барањето за издавање на исписница, потврда за бришење од списокот на регистрирани фудбалери со потврдите од пошта за предавање на препорачаните дописи, односно писмена заверка од клубот и надлежниот ОФС за прием на наведените барања.

Копија од барањата со доказите задолжително се приложува со материјалот за регистрација на фудбалерот.



Член 21а се брише

Член 22 се брише

Повлекување од пријава за регистрација

Член 23

(1) Фудбалер кој добил исписница од својот клуб, па со писмена согласност на клубот за кој потпишал пријава се откаже од пријавата пред да биде извршена регистрацијата, **може да се регистрира за претходниот или друг клуб со право на настап согласно одредбите од овој Правилник.**

(2) За спроведување на оваа одлука, клубот ја доставува легитимацијата, писмена изјава од фудбалерот со која потврдува дека се откажува од пријавата за другиот клуб и писмена потврда од клубот за кој ја потпишал пријавата дека е согласен со изјавата на фудбалерот.

Член 24

(1) Фудбалер кој по одредбите од член 18 од овој Правилник е избришан од евиденцијата на регистрирани фудбалери на сојузот **може повторно да се регистрира со поднесување на молба и потпишување на пријава за регистрација.**

Откажување на клуб од натпреварување

Член 25

Клубот е обврзан да на писмено барање на фудбалер, во текот на целата година, вклучувајќи ги и фудбалерите со склучен договор, го раскине договорот и издаде исписница веднаш по приемот на барањето, ако клубот се откажал од службено натпреварување во тековната натпреварувачка сезона.

Клуб од ставот 1. на овој член не е обврзан да издаде исписница на фудбалер кој има право на настап за **друг** тим на клубот кој се натпреварува во тековната натпреварувачка сезона.

Преодни рокови

Член 26

(1) Преодните рокови се периоди во кои, по правило, се вршат преминувања на фудбалери од клуб во клуб.

(2) Управниот одбор на ФФМ со своја одлука ги утврдува термините на преодните рокови, можат да се утврдат исти или посебни термини за преодни рокови за натпреварувања во фудбал, фудбал 11/11 - во машка конкуренција, во женска конкуренција и/или за натпреварувања само за аматери.

(3) Првиот преоден рок (летен) може да започне најрано на денот кој следи по денот на одигрување на последниот натпревар во претходната сезона а најдоцна на првиот ден на новата натпреварувачка година. Управниот одбор со одлука утврдува кога започнуваат преодните рокови.

(4). Првиот преоден рок не може да биде пократок од 8 (осум) ниту подолг од 12 (дванаесет) недели.

(5) Вториот преоден рок - зимски е период во средината на натпреварувачката сезона во паузата помеѓу есенскиот и пролетниот дел и не може да трае ~~недолго~~ пократко од 4 (четири) недели и подолго од 8 (осум) недели.

(6) Двата преодни рока кумулативно не може да траат подолго од 16 недели.

(7) Сите трансфери на фудбалери независно дали се работи за национален или меѓународен трансфер и независно од статусот на фудбалерот, се реализираат само за време на утврдените преодни рокови освен доколку трансферот на фудбалерот не подлежи на исклучоци согласно одредбите на овој правилник.

(8) Почетокот на периодот на натпреварување и почнувањето на двата преодни рока за одредена натпреварувачка сезона мора да се внесат во ФИФА ТМС системот, најмалку 12 (дванаесет) месеци пред да почнат да се применуваат.

(9)(8) ФИФА мора да биде известена за датите на овие два преодни рокови за соодветната натпреварувачка сезона најмалку 12 (дванаесет) месеци пред нивниот почеток.

(10)(9) ФИФА ќе ги одреди датите на овие преодни рокови доколку ФФМ не ги соопшти на време.

Регистрирање на фудбалери професионалци надвор од преоден рок



Член 27

(1) Фудбалер професионалец кој еднострано го раскинал договорот од оправдана причина или професионалец на кого му е еднострано раскинат договорот од клубот без оправдана причина може да се регистрира и надвор од преоден рок, за регистрацијата не е потребна согласност од поранешниот клуб а доколку со договор е предвидена таква одредба, истата е ништовна.

а) во врска со барањата за регистрација на професионалци од став 1 при домашни трансфери во предвид се зема одлуката од надлежно тело за раскин на договорот од оправдани причини (на штета на клуб);

б) во врска со барањата за регистрација на професионалци од став 1 при меѓународни трансфери во предвид се зема одлуката на ФИФА Генералниот секретаријат.

(2) Фудбалерот професионалец со истечен договор или договор кој е спогодбено раскинат пред крајот на преодниот рок на клубот кој го ангажира, може да се регистрира во рок од 30 дена по завршување на преодниот рок.

(3) Како привремен исклучок, професионалните фудбалери чиј договор истекол или е раскинат од причини поврзани со Ковид-19 имаат право да бидат регистрирани надвор од преоден рок независно од датумот на истекување или раскинување на договорот.

(4) Клубовите можат да ги регистрираат фудбалерите професионалци од став 1(б), 2 и 3 доколку благовремено поднеле барање преку електронскиот систем за регистрација за времетраење на преодниот рок.

(5) Во секој случај, професионалните фудбалери можат да се регистрираат по наведените исклучоци во овој член само доколку со таквата регистрација не се загрозува спортскиот интегритет на натпреварувањето.

Член 27 а

(1) Освен со **исклучоците** уредени со член 27 на овој Правилник, фудбалер кој настапува во женска конкуренција, по исклучок може да се регистрира и склучи професионален договор и надвор од преоден рок, **по барање поднесено во преоден рок**, доколку со таквата регистрација се врши замена на фудбалер кој користи породилно отсуство.

(2) Времетраењето на Договорот од став 1 на овој член почнува со денот на регистрацијата на фудбалерот а за фудбалери за кои не се прави трансфер Договорот започнува со денот на потпишување на Договорот и завршува на денот кој му претходи на почетокот на првиот нареден преоден рок по враќањето на фудбалерот кој користел породилно отсуство освен ако договорните страни не се договориле поинаку.

(3) Фудбалерот кој го искористил породилното отсуство, исто така може да биде регистриран/ склучи професионален договор и надвор од преоден рок во зависност од одредбите на договорот со кој фудбалерот заминал на породилно отсуство и имајќи го во предвид спортскиот интегритет на натпреварувањето.

Член 28

(1) Фудбалерите кои спогодбено го раскинале договорот со клубот можат да се регистрираат само во преоден рок, **исклучок претставуваат фудбалерите кои спогодбено го раскинале договорот пред крајот на преодниот рок и истите можат да се регистрираат и надвор од преоден рок согласно член 27 став 2, 4 и 5.**

(2) ФФМ може во рамките на своите надлежности да превземе мерки за спречување на злоупотреба **при регистрација на професионалци надвор од преоден рок.**

Член 28а

(1) Ниту еден клуб ни фудбалер не смее да биде вклучен во трансфер со премостување (bridge transfer), трансферот со премостување е забранет.

(2) Ке се претпостави, освен ако не се утврди спротивното, доколку во период од 16 недели еден фудбалер има два последователни национални или меѓународни трансфери (како во дефиниција т.12), дека клубовите и фудбалерот што биле вклучени учествувале во трансфер со премостување (bridge transfer).

(3) Во согласност со Дисциплинскиот код на ФИФА, Дисциплинскиот комитет на ФИФА а за националните трансфери и Дисциплинската комисија на ФФМ ќе ги санкционираат страните- субјект на дисциплинска одговорност према правилата на ФИФА и ФФМ, вклучени во трансферот со премостување.



Член 29

(1) Барањето за регистрација на фудбалер во преоден рок заедно со документацијата од член 11 од овој Правилник, мора да се поднесе до надлежниот орган за регистрација најкасно последниот ден од преодниот рок.

Член 30 се брише

Член 31

(1) Доколку фудбалерот се наоѓа под казна за забрана на настап во одредено времетраење, изречена од страна на надлежниот дисциплински орган, рокот за стекнување право на настап на фудбалерот тече по истекот на временската казна.

(2) Фудбалер на кој му е изречена дисциплинска мерка забрана на настап во одредено времетраење има право да се регистрира за друг клуб за време на првиот нареден преоден рок освен ако не исполнува некој од исклучоците наведени во член 27, 27а и 28 од овој Правилник.

Член 32

(1) Доколку фудбалер под казна за забрана на настап на одреден број натпревари изречена од надлежен дисциплински орган, се регистрира за друг клуб, рокот за стекнување право на настап тече по одредбите од овој Правилник, со тоа што фудбалерот го продолжува издржувањето на казната по стекнување на правото на настап.

III– ОТСТАПУВАЊЕ НА ФУДБАЛЕР И СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА НАСТАП

Отстапување/позајмица на фудбалер

Член 33

(1) Професионалецот може да биде отстапен/позајмен на однапред определен период од неговиот клуб („поранешен клуб“) на друг клуб („нов клуб“) врз основа на писмен договор.

(2) При отстапување на професионалните фудбалери потребно е да се почитува следното:

а) Клубовите треба да склучат писмен договор со кој ќе се дефинираат условите на позајмицата („договор за отстапување/позајмица“), особено неговото времетраење и финансиските услови, професионалниот фудбалер може да е страна на договорот за позајмица.

б) Професионалниот фудбалер и новиот клуб ќе потпишат професионален договор кој го покрива времетраењето на отстапувањето/заемот; Овој договор ќе содржи одредба дека фудбалерот е позајмен.

в) За време на договореното времетраење на заемот, договорните обврски помеѓу професионалниот фудбалер и поранешниот клуб ќе бидат суспендирани освен ако поинаку не е договорено во писмена форма.

г) Договор за заем може да се склучи со минимално времетраење помеѓу два преодни рока и максимално времетраење од една година; Договорот истекува во еден од двата преодни рока утврдени од националната асоцијација на поранешниот

клуб; Секоја клаузула која се однесува на подолго траење на позајмицата нема да се признае.

д) Договорот за позајмица може да се продолжи, со погоренаведените минимални и максимални рокови, со писмена согласност од фудбалерот.

ѓ) На новиот клуб му е забрането да го позајмува или перманентно да изврши трансфер на фудбалерот на трет клуб.

(3) Договорите за отстапување/позајмица со времетраење од повеќе од една година склучени пред стапување на сила на оваа одредба можат да продолжат до нивното договорно истекување; Продолжувањето на ваквите договори може да се направи согласно точка „д“ на став 2 на овој член.

(4) Позајмицата на професионалните фудбалери помеѓу клубови на различни асоцијации се реализира преку ТМС платформата на ФИФА и подлежи на административни процедури предвидени во членовите 5-9 и Анекс 3 од Правилникот за статус и трансфер на ФИФА.

(5) Кога договорот помеѓу професионалниот фудбалер и новиот клуб е еднострано раскинат пред завршувањето на времетраењето договорено во договорот за позајмица:

а) фудбалерот има право да се врати во поранешниот клуб;

б) фудбалерот мора веднаш да го информира поранешниот клуб за предвременото раскинување и за намерата да се врати во поранешниот клуб;

в) ако фудбалерот одлучи да се врати во поранешниот клуб, поранешниот клуб мора веднаш да го реинтегрира професионалецоот; Договорот суспендиран за време на позајмицата ќе биде вратен во сила од датумот на реинтеграција, поранешниот клуб мора да го исплати фудбалерот;

г) ФФМ може да утврди и други или поинакви правила од став 5 на национално ниво во договор со домашните фудбалски чинители.

(6) Независно од одредбите од став 5 на овој член за раскинување на договорот без оправдана причина помеѓу професионалецоот на заем и новиот клуб:

а) важат одредбите за последиците од раскинување на договор без оправдана причина согласно член 69 (17) ФИФА за новиот клуб и за поранешниот клуб кој не успеал веднаш да го реинтегрира професионалецоот;

б) поранешниот клуб има право да бара компензација што произлегува од неговата обврска да го реинтегрира професионалецоот; Минималната исплатлива компензација ќе биде износот што поранешниот клуб мора да го исплати на професионалецоот за периодот од датумот на реинтеграција до датумот кога договорот за позајмица требало да заврши.



Член 33а

(1) Согласно член 10 од РСТП на ФИФА од **1 јули 2024** година:

а) еден клуб за време на сезоната може да позајми најмногу шест професионални фудбалери;

б) еден клуб за време на сезоната може да има позајмено најмногу шест професионални фудбалери.

(2) Исклучок од ограничувањата за бројот на позајмици од став 1 претставува:


а) склучувањето на договор за позајмица пред крајот на сезоната на поранешниот клуб во која фудбалерот наполнил 21 година; и

б) склучувањето на договор за позајмица со професионален фудбалер кој е „клубски трениран играч“ на поранешниот клуб.

- (3) Независно од возраста или статусот на „клубски трениран играч“:
- а) бројот на фудбалери кои еден клуб може да ги позајми на ист клуб за време на сезоната не може да биде поголем од три фудбалери во ист временски период;
 - б) бројот на фудбалери кои еден клуб може да ги позајми од ист клуб за време на сезоната не може да биде поголем од три фудбалери во ист временски период;
- (4) До завршување на дијалогот со домашните фудбалски чинители согласно став 1 на овој член на национално ниво останува на сила одредбата за определување на максималниот број на отстапени фудбалери да биде 4 (четири), од кои најмногу 2 (два) фудбалери можат да бидат на/ и од ист клуб.

Член 34

(1) Клубот кој го отстапува фудбалерот е одговорен за исполнување на договорните обврски и за времетраењето на договорот за отстапување, освен ако клубовите и фудбалерот не ги уредат меѓусебните односи на посебен начин.

 (2) За секое отстапување важат истите правила кои важат и за трансфер на фудбалери, вклучувајќи ги и одредбите за тренинг компензација и принципот на солидарност.

(3) Договорот за отстапување/позајмица меѓу два клуба на национално ниво се склучува во 5 (пет) примероци во надлежниот сојуз каде што припаѓа клубот кој го отстапува фудбалерот.

(4) Објавата на договорот за отстапување на фудбалерот се врши од страна на надлежниот сојуз кој го отстапува фудбалерот.

(5) Регистрацијата на фудбалерот се впишува во легитимацијата на фудбалерот како позајмица од страна на ОФС кој го прима фудбалерот.

(6) Договорот за отстапување може да биде раскинат предвреме со согласност на клубовите и фудбалерот, во спротивно важат одредбите од член 33 став 5 и 6, раскилот на договорот задолжително се евидентира во електронскиот систем за регистрација и се објавува во “Макфудбал”.

(7) Со истекот на Договорот за позајмица/отстапување, професионалниот фудбалер кој е отстапен и без повторна регистрација, има право на настап за клубот кој го отстапил, со тоа што истото се евидентира во електронскиот систем за регистрација и во легитимацијата на фудбалерот од страна на надлежниот ОФС.

Стекнување право на настап

Член 35

(1) Фудбалер регистриран за новиот клуб право на настап на првенствени, куп и пријателски натпревари (освен пријателските натпревари за проба на фудбалер) стекнува со верификација на регистрацијата од страна на надлежно тело на ФФМ во Комет системот и тоа:

1. Ако фудбалерот за прв пат се пријавува и регистрира за фудбалски клуб,
2. Ако фудбалерот се пријавува за нов клуб, а претходниот клуб не го пререгистрирал по одредбите на овој правилник – по член 40,
3. Ако со сета потребна документација се регистрира за друг клуб за време на преоден рок,
4. Ако се врши регистрирање на фудбалер за нов клуб, за клуб чија екипа дотогаш не учествувала во соодветниот систем на натпревари а фудбалерот доаѓа од клуб што се расформирал, престанал да се натпреварува со предметната екипа во

соодветниот систем на натпревари или се откажал од понатамошно натпреварување во есенскиот дел од првенството. Оваа одредба се применува и на фудбалерите од екипите во млади категории кои ја надраснуваат својата категорија а немаат право да настапат за друга категорија во клубот.

5. Фудбалер на фузирани/споени/издвоени од АД клубови се регистрираат во рок од 8 дена од денот на објавата на издвојувањето/фузирањето.
6. По истекот на 8 дена од фузирањето/издвојувањето на клубовите фудбалер може да се регистрира за фузирианиот/издвоениот нов клуб или за друг клуб.
7. Ако се регистрира како фудбалер со раскинат договор на штета на клуб;
8. Ако е привремено регистриран со отстапување за друг клуб во преоден рок,
9. Ако се регистрира како фудбалер кој се запишал на школување во друго место поради преселување на неговите родители со место на живеење,
10. Ако се регистрира како фудбалер по член 21 од овој Правилник,
11. Ако се регистрира како фудбалер со меѓународен сертификат за трансфер по одредбите на овој правилник по поднесено барање во преоден рок.
12. Ако се регистрира како отстапен фудбалер со издаден меѓународен сертификат за трансфер по одредбите на овој правилник по поднесено барање во преоден рок.
13. Ако се регистрира како фудбалер аматер кој се враќа во клубот со неискористена исписница во рок од 30 дена по завршување на преодниот рок.
14. Ако се регистрира согласно член 27а како професионален фудбалер во женска конкуренција на замена или со искористено породилно отсуство.
15. Како фудбалер кој повторно се регистрира (се реактивира) по престан со фудбалските активности согласно член 55 од овој Правилник.
16. Ако се регистрира како професионален фудбалер со професионален договор кој истекол или е спогодбено раскинат пред крај на преодниот рок. Ваквите фудбалери можат да се регистрираат во рок од 30 дена по завршување на преодниот рок.

Член 36

Фудбалери аматери кои играат во клубови од сите степени на натпреварување, со исписница од клубот, можат да се регистрираат и вон преоден рок со право на настап на официјални натпревари 2 (два) месеци од денот на објавување на регистрацијата во “Макфудбал”.

Член 37 се брише

Член 38 се брише

Член 39 се брише

IV - ПЕРЕГИСТРАЦИЈА

Член 40

(1) Со цел средување на евиденцијата на регистрирани фудбалери, надлежниот ОФС може да донесе одлука неговиот орган за регистрација да изврши пререгистрација на сите регистрирани фудбалери на својата територија.

(2) Одлуката за пререгистрација задолжително се објавува во “Макфудбал”.

(3) Фудбалер чиј клуб не го пререгистрал може да се регистрира за нов клуб без никакви ограничувања.

(4) Сите фудбалери без разлика на статусот се обврзани да ја почитуваат одлуката за пререгистрација.

(5) Пререгистрација се врши на секои 5 (пет) години.

(6) Пререгистрацијата се врши во согласност со одлуката за начинот на пререгистрација и стекнување право на настап на јавни (официјални) натпревари, која ја донесува Управниот одбор на ФФМ, а која е составен дел на овој Правилник.

(7) Со цел евидентирање на регистрирани фудбалери за клуб кој го сменил седиштето на територија на друг ОФС, надлежниот ОФС по барање на клубот од член 5в став 5 алинеа 4 од овој Правилник врши пререгистрација на сите фудбалери на клубот со право на настап кој претходно е стекнат.

V - РЕГИСТРАЦИЈА НА ФУДБАЛЕРИ КОИ ДОАГААТ ОД СТРАНСТВО ИЛИ ЗАМИНУВААТ ВО СТРАНСТВО

Член 41

(1) Регистрацијата на фудбалери кои доаѓаат од странство или заминуваат во странство се врши согласно процедурите на Меѓународната фудбалска организација (ФИФА) и соодветните акти на ФФМ.

Член 41 а

(1) Сите меѓународни трансфери на фудбалери во рамките на категоријата фудбал (11 играчи од двете страни) независно од статусот или родот на фудбалерите задолжително се спроведуваат преку ТМС електронскиот систем на ФИФА.

(2) Клубовите се одговорни за внесување и потврдување на трансфер инструкциите и внесување(upload) на потребните документи за трансфер во ТМС системот.

(3) Само овластени корисници (ТМС менаџери) може да пристапат и да ги користат информациите од ТМС платформата исклучиво за потребите на соодветниот трансфер, информациите и документите на ТМС платформата се од доверлив карактер.

(4) Одредбите од овој член се однесуваат и на фудбал играчи.

Член 42

(1) Регистрација на фудбалери кои доаѓаат од странство врши надлежниот орган на сојузот за регистрација на фудбалерот.

(2) Барањето за регистрација на фудбалер од странство независно од неговиот статус клубот го поднесува преку ТМС системот на ФИФА во преоден рок имајќи ги во предвид исклучоците од член 27 и 27а од овој Правилник.

(3) Надлежната служба на ФФМ утврдува дали е пристигнат ИТЦ - меѓународен сертификат за фудбалерот и за тоа го известува клубот, надлежниот орган за регистрација и органот кој треба да ја верификува регистрацијата.

(4) Фудбалер не може да се регистрира за клуб кој е член на друг национален сојуз доколку претходно не добил меѓународен сертификат за трансфер.

(5) Фудбалер странски државјанин мора да има одобрен привремен или постојан престој во Република Северна Македонија во согласност со законските прописи.



Член 43 се брише

Член 44 се брише

Член 45 се брише

Член 46 се брише

Член 47 се брише

VI - МЕЃУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ТРАНСФЕР

Член 48

(1) За трансфер на фудбалери помеѓу клубови кои припаѓаат на различни асоцијации се издава меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ) без никаков надомест, услови ниту рок.

(2) Издавањето на меѓународниот трансфер сертификат е регулирано со одредбите на Правилникот за статус и трансфер на фудбалери на ФИФА.

(3) Фудбалерот не може да се регистрира и нема право на настап за новиот клуб доколку за него не е добиен меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ) или не е издаден провизорен ИТЦ согласно одредбите на Правилникот за статус и трансфер на фудбалери на ФИФА.

(4) По добивање на барање за издавање ИТЦ за клуб -член на друга асоцијација, надлежната служба на ФФМ ќе го извести претходниот клуб за барањето и ќе побара од клубот да достави релевантна документација.

(5) Секоја дисциплинска санкција која фудбалерот ја добил или почнал да ја издржува во националната асоцијација од која фудбалерот доаѓа а е во времетраење до/и 4 натпревари или до/и 3 месеци и која сеуште не е истечена во времето на трансферот, фудбалерот ќе продолжи да ја издржува во новиот клуб.

(6) Секоја дисциплинска санкција која фудбалерот ја добил или почнал да ја издржува во националната асоцијација од која фудбалерот доаѓа а е во времетраење поголемо од 4 натпревари или поголема од 3 месеци и која сеуште не е истечена во времето на трансферот ќе биде ефектуирана од новата асоцијација само доколку има одлука од ФИФА Дисциплинската комисија за екстензија на мерката и има „worldwide“ ефект.

(7) При издавање на сертификатот, претходната асоцијација преку ТМС ја известува новата асоцијација за постоење на било каква неиздржана дисциплинска мерка.

(8) Добиеното барање преку ТМС за сертификат на фудбалер аматер ќе има статус на поднесено барање за исписница во преоден рок и Барање за брисовница.

(9) ТМС менаџерот има обврска до го проследи Барањето за издавање на сертификат на фудбалерот аматер до ОФС и клубот а клубот треба да се произнесе до ОФС и ТМС менаџерот во рок од 3 (три) дена за евентуалните пречки за издавање на сертификатот, произнесувањето не го одложува издавањето на сертификатот.

(10) ОФС, по произнесување на клубот, во рок од 3 (три) дена од денот на доставеното Барање за издавање на сертификат има обврска фудбалерот да го избрише од регистарот на фудбалери.

(11) Непроизнесувањето на клубот во дадениот рок не го одложува издавањето на сертификатот ниту бришењето од регистар.

(12) Фудбалерот аматер за кој е побаран сертификат има обврска да ја уплати предвидената такса за бришење од регистарот на фудбалери на ОФС, обврската за уплата не го одложува издавањето на сертификатот.

(13) За фудбалери кои имаат помалку од **10** (десет) години, не е потребен ИТЦ.

(14) Доколку асоцијацијата каде фудбалерот бил претходно регистриран не одговори на барањето за ИТЦ благовремено (во рок определен од ФИФА) или барањето е оспорено од асоцијацијата и/или е потребна дополнителна интервенција и/или одлука од ФИФА, фудбалерот може да се регистрира со провизорен ИТЦ или одобрение за регистрација од ФИФА во и надвор од преодниот рок во зависност што е апликативно.

(15) Меѓународниот трансфер или прва регистрација на малолетници се спроведува во ТМС во согласност со одредбите на член 49 од овој Правилник во и надвор од преоден рок под услов трансфер инструкциите/барањето за малолетникот да бидат внесени во преоден рок а регистрацијата се спроведува по добивање на Одлука од орган на ФИФА и добивање на ИТЦ.

VII - ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНИЦИ

Заштита на малолетни фудбалери при меѓународни трансфери



Член 49

(1) Меѓународни трансфери на фудбалери се дозволени само ако фудбалерот има повеќе од **18** (осумнаесет) години.

(2) На ова правило ќе се применуваат следните **пет исклучоци**:

а) родителите на фудбалерот се преселуваат во земјата во која се наоѓа новиот клуб, од причини кои не се поврзани со фудбал,

б) трансферот се одвива на територија на Европска унија (ЕУ) или на Европскиот економски простор (ЕЕА), а фудбалерот има помеѓу **16** (шеснаесет) и **18** (осумнаесет) години. Во тој случај, минималните обврски кои треба да ги исполни новиот клуб се:

- на фудбалерот мора да му обезбеди соодветно фудбалско образование и/или тренирање во согласност со највисоките национални стандарди;

- на фудбалерот мора да му гарантира академско и/или училишно и/или стручно образование и/или обука, покрај фудбалското образование и/или тренирање, што ќе му овозможи на фудбалерот да ја продолжи својата кариера во фудбалот доколку престане професионално да игра фудбал;

- мора да организира се што е потребно за да му овозможи старателство над фудбалерот на најдобар можен начин (оптималне услови за живот во семејството во кое престојува или клубско сместување, одредување на ментор итн.);

- **при регистрацијата на таков фудбалер, клубот треба да и достави на асоцијацијата докази дека ги исполнува горе наведените обврски;**

в) Местото каде што живее фудбалерот е оддалечено помалку од 50 км од државната граница, а клубот за кој фудбалерот сака да се регистрира во соседниот сојуз исто така се наоѓа на оддалеченост помала од 50 км од таа граница;

Најголемата оддалеченост помеѓу местото на живеење на фудбалерот и клубските простории изнесува 100 км; Во такви случаи, фудбалерот мора да продолжи да живее на истото место, а двата сојузи што се во прашање мораат да дадат експлицитна согласност.

г) На фудбалерот му е барем привремено дозволено да престојува во земјата на пристигнување и/или од надлежните државни органи на земјата на пристигнување е препознаен како ранлива личност на која и е потребна државна заштита по бегството од земјата од која потекнува (или претходна земја на престој) од хуманитарни причини, без неговите родители, поради тоа што: животот или слободата им биле загрозени поради припадност на одредена раса, религија, националност, припадност на одредена општествена група или политичко мислење или било кои други околности во кои нивниот опстанок е сериозно загрозен.

- Доколку малолетното лице е формално признаено како бегалец или лице на кое му треба заштита, може да биде регистриран и за професионален и за целосно аматерски клуб; На ваквите малолетници не им се ограничуваат последователните национални трансфери до исполнување на нивната 18 годишна возраст;

- Доколку малолетното лице е формално признаено како барател на азил или е признаено од страна на надлежните државни органи како ранлива личност согласно став 2 точка г) на овој член, може да биде регистриран само за целосно аматерски клуб; На ваквите малолетници не им се ограничуваат последователните национални трансфери до исполнување на нивната 18 годишна возраст но истите не можат да бидат регистрирани за професионален клуб.

д) Фудбалерот е ученик кој привремено престојува во друга земја без своите родители од академски причини со цел посетување на соодветна училишна програма преку размена на програми. Регистрацијата на фудбалерот за новиот клуб кој мора да биде само аматерски клуб без професионална екипа или било каков линк со професионален клуб, трае до навршување на 18 годишна возраст или до крајот на програмата/училишната година под услов програмата да не надмине 1 (една) година.

(3) Одредбите од овој член ќе се применуваат и на секој фудбалер кој порано не бил регистриран ниту за еден клуб, не е државјанин на земјата во која сака да се регистрира по прв пат и не живеел таму во континуитет најмалку последните пет години.

(4) Во врска со меѓународниот трансфер и првата регистрација на малолетникот кој има најмалку 10 години, орган на Фудбалскиот трибунал на ФИФА: Комора за статус на играчи /Players' Status Chamber, мора претходно:

а) да го одобри секој меѓународен трансфер на малолетникот поврзан со исклучоците од став 2 на овој член;

б) да ја одобри првата регистрација на малолетникот согласно став 3 н овој член;

в) првата регистрација на малолетникот кој не е државјанин на земјата во која сака да се регистрира по прв пат и живеел таму во континуитет најмалку последните пет години.

(5) Барањето за одобрение од Players' Status Chamber го доставува националната асоцијација пред да се поднесе барањето за ИТЦ.

(6) Без одобрение од органот на Фудбалскиот трибунал не се пристапува кон прва регистрација на малолетникот или кон доставување на барање за ИТЦ.

(7) Доколку клуб поднесе барање за регистрација на малолетник помлад од 10 години, асоцијацијата ќе го регистрира откако без никаков сомнеж ќе утврди дека е исполнет некој од исклучоците од став 2, 3 или 4(в).

(8) Асоцијацијата може да аплицира за лимитиран исклучок за малолетници ЛМЕ (LME) до Players' Status Chamber:

а) доколку се добие ЛМЕ, под специфични околности и услови, ЛМЕ ја ослободува асоцијацијата од обврската да бара одобрение како во став 4 на овој член и тоа само за малолетници-аматери кои треба да бидат регистрирани во чисто аматерски клубови,

б) во таков случај, пред секое барање за ИТЦ и/или прва регистрација, асоцијацијата ќе треба да потврди дека околностите кои го засегаат играчот може да се подведат, без никаков сомнеж под исклучоците предвидени во став 2, 3 или 4 (в) на овој член.

(9) Клуб кој има регистрирано малолетен играч преку национален трансфер, меѓународен трансфер или првата регистрација:

- ќе превземе обврска за грижа на малолетникот;

- ќе ги превземе сите можни разумни мерки за заштита на малолетникот од билокаква злоупотреба; и

- ќе му обезбеди на малолетникот можност за школување/академска едукација (според највисоките национални стандарди) која би му овозможила на малолетникот да продолжи со кариера различна од фудбалот.

(10) Процедурите за поднесување барање/аплицирање до Players' Status Chamber наведени во одредбите на овој член се наведени во Процедуралните правила со кои се уредува Фудбалски трибунал на ФИФА.



Член 49а

(1) Клубови кои имаат академија (во својата структура и/или преку посебен субјект со правни, финансиски или де факто врски со клубот) се должни да известат ФФМ за сите малолетни лица кои ја посетуваат академијата (регистрирани во клубот или не); Кога академијата делува надвор од територијата на ФФМ, клубот известувањето ќе го доставува до асоцијацијата на чија територија делува клубската академија.

(2) Сите академии кои се без правни, финансиски или де факто врски со клуб (приватни академии) и кои делуваат на територија на ФФМ треба да достават известување до ФФМ за сите малолетни лица кои ја посетуваат академијата; За секое погрешно, неправилно постапување за кое ФФМ добила сознание, ќе ги известат надлежните органи за да се превземат неопходните мерки за заштита на малолетниците од потенцијална злоупотреба.

(3) ФФМ ќе води регистар на играчи, кој ги содржи најмалку следните податоци за малолетниците за кои ФФМ добила известување од клуб или приватна академија: полно име (име, средно и презиме), државјанство, датум на раѓање, земја на потекло (или претходна земја на живеалиште), агент (доколку има) и клубот кој управува со соодветната академија.

(4) Клубот кој сака да соработува со приватна академија:

а) ќе ја информира/пријави таквата соработка во ФФМ;

б) ќе се осигура, ќе провери дали приватната академија ја известила ФФМ за сите играчи кои ги има;

в) пред да склучи договор со приватна академија, клубот ќе се осигура, ќе провери дали приватната академија презема соодветни мерки за заштита на малолетниците; и

г) ќе го пријави секое погрешно постапување за кое може да дознае, до надлежните органи со цел преземање на сите неопходни мерки за заштита на малолетниците од потенцијална злоупотреба.

(5) Преку чинот на известување, академиите и играчите се обврзуваат да тренираат фудбал во согласност со Статутите на ФИФА и да ги почитуваат и промовираат етичките принципи на организираниот фудбал.

(6) ФФМ ќе поднесува извештаи до ФИФА за секој малолетник што посетува академија на територијата на ФФМ каде што малолетникот:

а). не е државјанин на земјата каде што е седиштето на асоцијацијата(ФФМ)
и

б) не живее во земјата континуирано најмалку во последните пет години
Извештаите треба да содржат првична проценка за тоа дали малолетникот ги исполнува условите од член 49 на овој Правилник односно член 19 од РСТП на ФИФА

(7) Секое прекршување на одредбите на овој член ќе биде санкционирано од надлежен орган на ФФМ/ФИФА.

Член 50

(избришан со измени на правилникот објавени во МФ 17 / 23.04.2012)

VIII - СТАТУС НА ФУДБАЛЕРИТЕ

Член 51

(1)Фудбалери кои учествуваат во организиран фудбал имаат статус на аматери или статус на професионалци.

(2)Професионален фудбалер е фудбалер кој со клубот има договор во писмена форма и за играње фудбал е платен повеќе од износот на трошоците кои стварно ги направил по тој основ. Сите останати фудбалери се сметаат за аматери.

(3)Фудбалерите со професионален статус можат да настапуваат во клубови кои се натпреваруваат во Прва и Втора МФЛ во категоријата фудбал , во највисокиот степен на натпреварување во категоријата мал фудбал и женски фудбал согласно Правилникот за натпреварување на ФФМ.

(4)Фудбалери аматери можат да бидат членови на секој клуб, без разлика на степенот на натпреварување во кој учествува клубот.

Фудбалер аматер

Член 52

(1)Фудбалер аматер е фудбалер кој нема склучено писмен договор за играње фудбал со кој истиот е платен повеќе од износот на трошоците кои стварно ги направил по тој основ.

(2)На фудбалер аматер, клубот може да му ги надокнади вистинските трошоци кои настанале за време на неговото учество во фудбалски активности, како што се: патни и хотелски трошоци, трошоци за сместување и исхрана,

трошоци за опрема, осигурување и тренинзи, под услов со тоа да не се менува статусот на фудбалерот.

Член 53

(1) Клубот е обврзан да ги осигура фудбалерите аматери од случаи на повреда или болест, а кои се последица на играње натпревари, тренирање, како и за случаи кои настанале за време на патување на натпревари и тренинзи и од натпревари и тренинзи.

Повторно стекнување на аматерски статус

Член 54

(1) Фудбалер регистриран како професионален фудбалер може повторно да се регистрира како аматер, правото на настап како аматер го стекнува по истекот на најмалку **30** (триесет) дена од датумот на неговиот последен натпревар како професионален фудбалер.

(2) **Никаква** надокнада за тренинг не се плаќа при повторно стекнување на статус аматер.

(3) Доколку фудбалерот повторно се регистрира како професионален фудбалер во рок од **30** (триесет) месеци од повторното стекнување на статус аматер, неговиот нов клуб е должен да плати надокнада за тренинг и развој на фудбалерот во согласност со одредбите за тренинг компензација.

Престанок на активности

Член 55

(1) Професионални фудбалери кои ја завршуваат својата кариера по истекот на своите договори и аматери кои престануваат да играат фудбал, остануваат да бидат регистрирани во сојузот во кој припаѓа нивниот последен клуб, во период од **30** (триесет) месеци.

(2) **Наведениот** период започнува на денот кога фудбалерот последен пат **бил на записник** за својот клуб на некој официјален натпревар.

Професионален фудбалер

Член 56

(1) Професионален фудбалер е фудбалер кој со клубот има склучено договор за професионално играње и на кој фудбалот му е занимање, за плата и други надокнади утврдени со договорот.

(2) Професионалниот фудбалер има статус на работник во работен однос и мора да биде осигуран од страна на клубот за случаи кои се последица на несреќен случај за време на спортските активности, а кои се последица на играње натпревари, тренирање како и за случаи кои се случиле на патувањата на натпревари и тренинзи или од натпревари и тренинзи.

(3) Професионален договор може да склучи фудбалер со наполнети 16(шеснаесет) години.

(4) Клубот, чиј член е фудбалерот аматер кој наполнил шеснаесет години, има право на фудбалерот до последниот ден пред почнување на првиот нареден преоден рок (летен или зимски) прв да му понуди потпишување на професионален договор.

(5) Понудата за потпишување на професионален договор се објавува во Макфудбал.

(6) Фудбалерот кој наполнил 16 (шеснаесет) години и кој добил понуда за потпишувањето на професионален договор може да ја прифати или одбие понудата за потпишување на професионалниот договор.

Член 56а

(1) Фудбалерот има право на надоместок за потпис на договорот од клуб во клуб а исто така и клубот има право на обештетување по спогодба.

(2) Професионалниот фудбалер сите права и обврски од работниот однос ги остварува во спортскиот клуб со кој има склучено договор за работа во согласност со закон.

Член 57

(1) На професионален фудбалер, кој не игра поради повреда, не може еднострано да му се раскине договорот додека трае медицинската рехабилитација.

(2) Тој фудбалер останува член на клубот и до истекот на договорот има право на заработка и на сите осигурувања.

(3) Професионален фудбалер кој одбил рехабилитација ги нема правата од претходниот став на овој член.

IX – ДОГОВОРИ



Член 58

(1) Професионален фудбалер од категоријата фудбал може да склучи договор со клуб од Прва и Втора МФЛ.

(2) Клуб од Прва МФЛ мора да склучи професионални договори со најмалку 15 фудбалери.

(3) Клуб од Втора МФЛ мора да склучи професионални договори со најмалку 2 фудбалери но не со повеќе од 7.

(4) Клубовите од највисокиот степен на натпреварување во категоријата мал фудбал и женски фудбал можат да склучуват професионални договори без ограничување.

Член 59

(1) Професионален договор може да се склучи најмногу за период од 5(пет) години а најмалку до крајот на натпреварувачката сезона.

(2) Имајќи ги во предвид минималното и максималното траење, Професионалниот договор завршува во периодот на траење на преоден рок освен доколку нема експлицитна согласност на клубот и фудбалерот да заврши надвор од преоден рок.

(3) Фудбалери помлади од 18 (осумнаесет) години не можат да потпишуваат професионален договор со рок на важност подолг од 3 (три) години, било која клаузула која упатува на подолго траење на договорот нема да се признае.

(4) Доколку договорот се склучува со фудбалер кој нема навршено 18 (осумнаесет) години, договорот покрај фудбалерот, задолжително го потпишува и неговиот родител или старател.

Член 60

(1) УО на ФФМ преку социјален дијалог утврдува стандардизиран професионален договор кој содржи минимум услови кои не смеат да се менуваат.

(2) Стандардизираниот професионален договор и неговите измени и дополнувања се објавуваат во „Макфудбал“.

(3) Договорот се склучува, спогодбено се раскинува и се регистрира во надлежниот ОФС за регистрација на фудбалерот, во присуство на фудбалерот, овластените претставници на клубот и ОФС.

(4) Надлежен орган може да завери само договор кој што е уредно потпишан од страна на сите субјекти и ако секоја страница од договорот е уредно потпишана од страна на фудбалерот и овластениот претставник на клубот.

(5) Потпис ставен на договор не може еднострано да се повлече.

(6) Договорите се верификуваат од страна на надлежно тело за верификација.

(7) Договорот за професионално бавење со фудбал се објавува по извршената верификација и приложен соодветен документ од кој е видно дека работниот однос е заснован.

(8) Договорите склучени спротивно на одредбите на овој член ќе се смета дека воопшто не се склучени и истите не произведуваат права и обврски за договорните страни во фудбалската организација.

(9) Договорите можат да се раскинат на штета на една од договорните страни (на штета на клубот или фудбалерот), конечната одлука за раскилот на договорот задолжително се објавува во „Макфудбал“.

Член 61

(1) Верификуваните професионални договори, клубот задолжително ги внесува (атачира-upload) во електронскиот систем за регистрациии.

Член 62

(1) Договорите по правило се склучуваат во преоден рок.

(2) Договори можат да се склучуваат и вон преоден рок под условите предвидени во членот 27 и 27а од овој Правилник.

(3) По исклучок Управниот одбор на ФФМ може да донесе одлука со која му се дозволува на клубот да склучи договор надвор од преоден рок со фудбалер член на клубот доколку тоа е неопходно за одржување на интегритетот на натпреварувањето.

(4) Договорот престанува да важи со истекот на времето за кое е склучен или со меѓусебна спогодба за раскин на договорот.

(5) Договорот може да се раскине од било која договорна страна без финансиски (обештетување) или спортски последици за таа страна, доколку за раскилот постојат оправдани причини.

(6) Како оправдана причина за раскин се смета и секое несоодветно однесување на договорната страна со кое ја присилува другата договорна страна (играч или клуб) за раскин или промена на времетраењето на договорот.

(7) Договорот или одредба од договорот престанува да важи и доколку се прогласи за ништовен (ништовна), како и во други случаи предвидени со закон.

(8) Договорот престанува да важи и согласно одредбите на член 64 од овој Правилник.

Посебни одредби кои се однесуваат на професионални фудбалери кои настапуваат во женска конкуренција

Член 62а

(1)Бременоста, породилното отсуство или користењето на правата кои произлегуваат од мајчинството генерално, не смеат да бидат условени со одредбите на професионалниот Договор склучен помеѓу клубот и фудбалерот кој настапува во женска конкуренција.

(2)Доколку клубот еднострано го раскине професионалниот договор со фудбалерот поради бременост, забременување, породилно отсуство или користењето на правата кои произлегуваат од мајчинството генерално, ќе се смета дека Договорот е раскинат од страна на клубот без оправдана причина, ќе се претпостави освен доколку не се докаже спротивното дека причина за едностраното раскинување на договорот од страна на клубот за време на бременост, забременување и породилно отсуство на фудбалерот е резултат на наведената состојба.

Член 62б

(1)Кога Договорот е раскинат поради бременост на фудбалерот(таа), забременување, породилно отсуство, клубот треба да го обештети фудбалерот имајќи ги во предвид следните принципи-ситуации:

- доколку фудбалерот, по предвреме раскинатиот договор, не склучил договор со нов клуб, висината на надоместокот (како генерално **правило**) **ќе биде еднаква на останатата вредност на предвреме раскинатиот договор;**

- доколку во периодот во кој се очекува донесување на одлука, фудбалерот склучи нов договор, од надоместокот што стариот клуб треба да го исплати за времето кое преостанало по предвреме раскинатиот договор се одбива надоместокот кој фудбалерот треба да го добие по новиот договор за периодот од склучување до носење на одлуката;

(2)И во двете погоренаведени ситуации на фудбалерот му следи дополнителен надоместок еквивалентен на 6 месечни плати согласно предвреме раскинатиот договор.

(3)Доколку на национално ниво во согласност со националното законодавство е склучен колективен договор помеѓу претставници на работодавачите (клубовите) и работниците (фудбалерите) а погоренаведените ситуации се различно уредени во колективниот договор, ќе се применуваат одредбите на колективниот договор.

Член 62в

(1)Покрај обврската за исплата на надоместок, на клубот кој еднострано го раскинал договорот со фудбалерот (таа) поради бременост, забременување, породилно отсуство или користењето на правата кои произлегуваат од мајчинството генерално, ќе му се изрече и спортска санкција забрана за регистрација на фудбалери во времетраење на 2 цели и последователни преодни рока независно дали трансферот е национален или меѓународен.

(2) Клубот може да регистрира нови фудбалери исклучиво по истекот на спортската санкција за забрана на регистрација на фудбалери на двата последователни преодни рока, исклучоците од член 27а не се дозволени.

(3) Со спортската санкција од став 1 на овој член на клубот кумулативно може да му се изрече и парична казна.

Член 62г

(1) За времетраење на бременоста имајќи го во предвид времетраењето на договорот фудбалерот(таа):

а) има право да продолжи со спортски активности во клубот (играње и тренирање) следејќи ги притоа напатствијата на избраниот гинеколог и независен медицински професионалец избран со консензус од страна на играчот и клубот дека продолжувањето со спортски активности е безбедно. Во ваков случај клубот има обврска да ја почитува одлуката на фудбалерот и изготви и спроведе план за безбедно извршување на спортските активности имајќи ги како приоритет здравјето на фудбалерот и здравјето на нероденото дете.

б) има право алтернативно да извршува други работи и работни задачи за својот клуб доколку избраниот гинеколог утврди дека не е безбедно за нејзиното здравје да продолжи со спортски активности или доколку фудбалерот избере да не продолжи со спортски активности. Во ваков случај клубот има обврска да ја почитува одлуката на фудбалерот и заедно со фудбалерот да изготви и спроведе план за алтернативно извршување на други работни задачи. Фудбалерот има право за извршување на алтернативните работни задачи да ја прима целата плата утврдена во Професионалниот договор до заминување на породилно отсуство.

в) има право самостојно во согласност со позитивните законски прописи да го отпочне и заврши породилното отсуство имајќи го во предвид утврденото времетраење на породилното отсуство.

(2) Секој клуб кој врши притисок на фудбалерот за времето на започнување и времетраењето на породилното отсуство ќе биде санкциониран од надлежниот дисциплински орган и/или Дисциплинскиот комитет на ФИФА.

г) има право по завршување на породилното отсуство да се врати на спортските активности во клубот (играње и тренирање) следејќи ги притоа напатствијата на избраниот гинеколог и независен медицински професионалец избран со консензус од страна на играчот и клубот дека враќањето на спортски активности е безбедно. Во ваков случај клубот има обврска да ја почитува одлуката на фудбалерот реинтегрирајќи го фудбалерот во спортските активности и обезбедувајќи му соодветна тековна медицинска заштита.

(3) Фудбалерот има право по враќање на спортските активности да ја прима платата утврдена во цел износ.

Член 62д

(1) Фудбалерите во женска конкуренција имаат право на породилно отсуство за времетраење на Професионалниот договор со клубот со надомест во висина од 2/3 од висината на платата која ја добивале согласно договорот.

(2) Доколку со националното законодавство и/или колективен договор се договорени подобри услови од наведените во претходниот став апликативни ќе бидат подобро договорените услови.

Член 62f

(1) На фудбалерот (таа) вратен од породилно отсуство за време на извршување на спортските активности во клубот, клубот треба да му овозможи да го дои или врши измолзување за своето новороденче, за таа цел клубот треба да обезбеди соодветен простор во согласност со законските прописи или колективниот договор.

Регистер на професионални фудбалери



Член 63

(1) Фудбалери кои склучуваат или раскинуваат договори за професионално играње се запишуваат во посебен регистар кој го води надлежниот орган за регистрација.

(2) ФФМ води регистар на склучени професионални договори.

Одржување стабилност и почитување на договорот

Член 64

(1) За време на периодот на натпреварување, професионалниот договор не може да се раскине еднострано.

(2) Доколку по завршување на натпреварувачката сезона клуб преоѓа во степен на натпреварување каде по одредбите од овој Правилник не е пропишана обврска за склучување на професионални договори, сите склучени договори помеѓу тој клуб и фудбалерите престануваат да важат.

(3) Доколку по завршување на натпреварувачката сезона клуб преоѓа во понизок степен на натпреварување каде по одредбите од овој Правилник е задолжително склучување на определен број на професионални договори, во согласност со член 58 од овој Правилник, договорните обврски помеѓу фудбалерите и клубот продолжуваат да важат доколку со анекс е потпишана експлицитна согласност на договорните страни.

Член 65

(1) Клубовите треба да ги исполнуваат своите финансиски обврски кон играчите и други клубови во согласност со условите наведени во договорите потпишани со нивните професионални играчи и во договорите за трансфер.

(2) Секој клуб за кој е утврдено дека доцни во исплатата повеќе од 30 дена независно од уреденоста во договорот (without a prima facie contractual basis) може да биде санкциониран во согласност со став 4 подолу.

(3) За еден клуб да се смета дека има задоцнети обврски во смисла на овој член, кредиторот (играчот или клубот) мора процедурално во писмена форма да го известил клубот што должи и да му дал рок од најмалку десет дена за исполнување на финансиската обврска/и.

(4) Во врска со навременото исполнување на обврските на клубот, надлежно тело на ФФМ - Дисциплинската комисија на ФФМ, може да ги изрече следните санкции:

- а) предупредување;
- б) опомена;
- в) парична казна;

г) забрана за регистрирање нови играчи, било да се домашни (со македонско државјанство) или странци (со државјанство различно од македонското), во период од еден или два цели и последователни преодни рока;

(5) Санкциите предвидени во став 4 погоре може да се применуваат кумулативно.

(6) Повторен прекршок ќе се смета за отежнувачка околност за што се изрекува потешка казна.

(7) Условите на овој член не влијаат на примената на дополнителните мерки предвидени со член 17 (од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер) в.в со член 69 од овој Правилник во случај на едностран раскин на договор.



Член 65а се брише

Спогодбено раскинување на договор

Член 66

Договор може спогодбено да се раскине за време на натпреварувачката сезона во согласност со членот 60. од овој Правилник.

Раскинување на договорот од оправдани причини

Член 67

(1) Договорните страни можат да го раскинат договорот без никакви последици (плаќање на обештетување или изрекување на спортски санкции) во случај да постои оправдана причина.

(2) Раскинување на договорот од оправдани причини, договорните страни можат да бараат во било кое време од натпреварувачката сезона.

(3) Постојењето на оправдани причини ќе се утврдат во согласност со аргументите за секој посебен случај.

(4) Оправдана причина за раскинување на договор од едната страна е вообично последица на кршење на договорот од другата страна.

(5) Во случај клубот да не му исплатил на фудбалерот најмалку 2 (две) месечни плати и придонеси од плата до рокот на нивното законско доспевање, ќе се смета дека фудбалерот има оправдана причина да го раскине договорот под услов писмено да побара од клубот во рок од најмалку 15 дена исполнување на неговите финансиски обврски; Можат да се договорат и поинакви услови од наведените во овој став доколку условите се договорени помеѓу претставници на работодавачите и фудбалерите со колективен договор на домашно ниво.

(6) Договорната страна која е одговорна за раскинување на договорот должна е да плати обештетување, за штетите претрпени како последица на предвременото прекинување на договорот можат да бидат изречени и спортски санкции.

Раскинување на договор од спортски оправдани причини

Член 68

(1) Професионален фудбалер може да бара раскинување на договорот пред истекот на рокот на важност на истиот од оправдани спортски причини, ако се

работи за афирмиран професионалец кој во натпреварувачката сезона настапил на помалку од 10% од официјалните натпревари на својот клуб.

(2) При проценка на таквите случаи, предвид ќе се земат околностите во кои се наоѓа фудбалерот, а спортски оправданата причина ќе се рагледува од случај до случај.

(3) Во случаите од претходниот став на овој член спортски санкции не се изрекуваат, а надокнада за раскинување на договорот може да се исплати.

(4) По овој основ професионален фудбалер може да раскине договор само во рок од **15** (петнаесет) дена од датумот на последниот официјален натпревар во натпреварувачката сезона, на клубот за кој фудбалерот бил регистриран.

(5) Раскинувањето на договорот по овој основ не го исклучува правото на клубот за надокнада за обука и развој на фудбалерот.

Последици од раскинување на договор без оправдана причина

Член 69

(1) При раскинување на договор без оправдана причина со еднострана изјава на волја, фудбалерот го известува клубот, ОФС и ФФМ во рок од 15 (петнаесет) дена од последниот официјален натпревар во сезоната (вклучувајќи го и националниот куп) на клубот за кој фудбалерот е регистриран.

(2) При раскин на договор без оправдана причина, страната која го прекршила договорот плаќа обештетување.

(3) За висината на обештетувањето одлучува надлежно тело земајќи ги во предвид прописите на ФФМ, позитивните законски прописи во РСМакедонија како и сите останати објективни критериуми кои ги вклучуваат но не се ограничуваат на наградите и другите бенефиции на кои фудбалерот имал право согласно постоечкиот договор, преостанатото време до истекот на договорот до најмногу пет години, трошоците и износите кои поранешниот клуб ги исплатил (**амортизирани** за време на траењето на договорот), како и дали прекршувањето на договорот настанало во рамките на заштитениот период (види дефиниција за заштитен период).

(4) Имајќи ги во предвид погоренаведените принципи, обештетувањето на фудбалерот ќе се пресметува на следниот начин:

а) доколку фудбалерот не потпишал нов договор, општо правило би било обештетувањето да биде еднакво на преостанатата вредност на договорот кој е предвреме раскинат.

б) во случај фудбалерот да потпишал нов договор до времето на одлучување, вредноста на новиот договор за времето кое кореспондира со преостанатото време на раскинатиот договор ќе се одбие од преостанатата вредност на договорот раскинат предвреме (ублажено обештетување); Истотака покрај ублажениот надомест фудбалерот има право и на износ кој кореспондира со три месечни плати (дополнително обештетување) а доколку се констатираат отежителни околности дополнителното обештетување може да се зголеми до 6 месечни плати. Севкупното обештетување не смее да го надмине износот на преостанатата вредност на договорот.

(5) Доколку, согласно домашното законодавство е склучен колективен договор помеѓу претставници на работодавачите и вработените, принципите наведени во претходниот став може да отстапат согласно договореното.

(6) Правото на обештетување не може да се пренесе на трето лице.

(7) Доколку професионалниот фудбалер има обврска за плаќање на обештетување, професионалецот и неговиот нов клуб ќе бидат заедно и одвоено одговорни за плаќањето.

(8) Износот на обештетувањето може да биде определено во договорот или договорено помеѓу страните.

(9) Освен обврската да го плати обештетувањето, на секој фудбалер за кој ќе се утврди дека го прекршил договорот за време на заштитениот период ќе му бидат изречени спортски санкции - забрана за настап на официјални натпревари во траење од 4(четири) месеци а во случај на отежнителни околности, забраната ќе изнесува 6 (шест) месеци. Овие санкции стапуваат на сила веднаш.

(10) Во периодот помеѓу последниот официјален натпревар во сезоната и првиот од наредната сезона изречените спортски санкции се во мирување (суспендирани), суспендирањето на санкциите важи и за натпреварите од националниот куп и меѓународното клубско натпреварување во тој период; Во наведениот период изречените спортски санкции нема да бидат во мирување ако играчот е стандарден член на репрезентативен тим на асоцијацијата која учествува со тимот во финално натпреварување на меѓународен турнир.

(11) Еднострано кршење на договорот без оправдани причини или спортски оправдана причина по заштитениот период нема за последица изрекување на спортски санкции, но против фудбалерот може да биде изречена дисциплинска мерка доколку во рок од 15 (петнаесет) дена од последниот официјален натпревар во сезоната (вклучувајќи го и националниот куп) на клубот за кој фудбалерот е регистриран не му испрати известување за едностраниот раскин на договор.

(12) При продолжување или обнова на договорот, заштитениот период започнува повторно.

(13) Доколку се донесе одлука професионалниот фудбалер да плати обештетување, фудбалерот и неговиот нов клуб ќе бидат заеднички и одвоено одговорни за плаќање на обештетувањето.

(14) Освен обврската да плати обештетување, спортски санкции ќе му бидат изречени и на секој клуб за кој ќе се утврди дека го кршел договорот или го наведувал фудбалерот да го крши договорот за време на заштитениот период.

(15) Ќе се претпостави, освен ако не се утврди спротивното, дека секој клуб кој ангажира професионален фудбалер кој го раскинал својот договор без оправдана причина, го наведувал тој фудбалер да направи прекршок.

(16) На клубот од претходниот став ќе му биде забрането да регистрира фудбалери во времетраење од два последователни преодни рока; Клубот ќе може да регистрира нови фудбалери во првиот нареден преоден рок кој почнува по истекот на изречената спортска санкција, исклучоците од член 27 и 27а не се применуваат.

(17) Секое лице (обврзано да ги почитува Статутот и прописите на ФФМ, односно Статутот и прописите на ФИФА) кое се однесува на начин со кој наведува на кршење на договор помеѓу професионален фудбалер и клуб со цел олеснување на трансфер на фудбалерот се казнува согласно Дисциплинскиот Правилник на ФФМ

Посебни одредби кои се однесуваат на договорите помеѓу професионални фудбалери и клубови

Член 70

(1) Доколку фудбалски агент (посредник) бил вклучен во склучување на договорот, договорот мора да содржи:

- име на фудбалскиот агент (посредникот)
- име/назив на страната која ја застапува (клиент на агентот)
- број на ФИФА лиценцата
- потпис на фудбалскиот агент

(2) Клуб кој има намера да склучи договор со професионален фудбалер мора за тоа во писмена форма да го извести клубот во кој фудбалерот моментално игра, пред да стапи во преговори со него.

(3) Професионален фудбалер може слободно да преговара со друг клуб само ако неговиот договор со клубот во кој моментално игра, истекол или истекува во рок од 6 (шест) месеци.

(4) Секоја повреда на оваа одредба ќе се санкционира на соодветен начин.

(5) Полноважноста на договорот не може да се услови со исходот од лекарски преглед и/или добивање на работна дозвола.

(6) Ако професионален фудбалер склучи повеќе од еден договор кои се однесуваат на ист период, ќе се применуваат одредбите од делот кој говори за одржување на стабилност на договорите.

(7) Одредбите од Професионалниот договор кои му овозможуваат на клубот дополнително време за исплата на износот што доспеал согласно условите во договорот (т.н. „грејс периоди“) не се признаваат; Но, грејс-периодот вклучен во колективен договор преку социјален дијалог помеѓу претставници на работодавачите и вработените на домашно ниво во согласност со националното право ќе биде правно обврзувачки и признат; Одредбите од Договорите кои постојат во времето на влегувањето во сила на оваа одредба нема да бидат засегнати со оваа забрана.

Член 70 а

(1) Договорите помеѓу фудбалер и клуб престануваат да важат во согласност со членот 62 од овој Правилник.

(2) Одлука за раскинување на договор на штета на една од договорните страни не може да се донесе доколку раскилот на договорот се бара на основ на писмена согласност на клубот и фудбалерот.

(3) По барање поднесено од фудбалер или клуб за раскин на договор за професионално бавење со фудбал на штета на фудбалер или на штета на клуб, надлежен орган на ФФМ ќе донесе одлука за раскинување на договорот само кога ќе утврди дека постои оправдана причина за раскин на договорот; Конечната одлука за раскинување на договорот од оправдана причина, задолжително се објавува во „Макфудбал“.

(4) Одредени одредби од договорот или договорот во целост е ништовен, доколку е склучен спротивно на одредбите на овој Правилник или општите акти на ФФМ, одлука за ништовност носи надлежен орган по службена должност или по барање на една од договорните страни.

Влијание на трета страна на клубовите

Член 71

(1) Ниту еден клуб нема да пристапи кон договор кој и овозможува на било која друга страна на тој договор или било која трета страна да добие можност да влијае на независноста, политиката или учинокот на екипите на тој клуб, а по прашања кои се во врска со вработување или трансфер.

(2) Дисциплинската комисија на ФФМ ќе изрече дисциплински мерки на клубовите кои не ги почитуваат обврските наведени во овој член.

Сопственост на економските права на играчот од трета страна

Член 71а

(1) Ниту клуб ниту играч не може да пристапат кон склучување на договор со трета страна каде третата страна би добила целосно или делумно дел од надоместокот кој се однесува на иден трансфер на играч од еден клуб во друг, или на третата страна и се даваат било какви права во врска со иден трансфер на играч или надоместок за трансфер.

Член 72 се брише

X – Надомест на трошоци вложени во развој на фудбалерот и механизам на солидарност

Член 73

(1) Доколку за времетраење на професионалниот договор, за фудбалерот се договори домашен трансфер во друг клуб (перманентен или заем), новиот клуб има обврска 5% од било кој надоместок од договорениот трансфер да го дистрибуира согласно пасошот на фудбалерот на клубовите кои биле вклучени во тренажниот процес и развој на фудбалерот, независно од тренинг компензацијата, за периодот на тренирање кој ја опфаќа календарската година во која фудбалерот наполнил 12 години па до крајот на календарската година во која наполнил 23 години на следниот начин:

- за периодот од календарската година во која фудбалерот навршил 12 години до крајот на календарската година во која навршил 15 години - 5% по календарска година (од износот утврден како 5 % во став 1);

- за периодот од календарската година во која фудбалерот навршил 16 години до крајот на календарската година во која навршил 23 години, 10% по календарска година. (од износот утврден како 5 % во став 1).

(2) Непочитување на договорните обврски на клуб кој учествувал во тренажниот процес од став 1 го суспендира правото на средства од механизмот на солидарност.

(3) Средствата од механизмот на солидарност кои остануваат нераспоредени поради возраста на фудбалерот се трансферираат на клубот со кој е склучен договорот за трансфер.

Тренинг компензација



Член 74

(1) Клубовите кои учествувале во тренажниот процес и вложиле во развој на фудбалерот за периодот на тренирање од календарската година во која фудбалерот прв пат е регистриран до крајот на календарската година во која фудбалерот направил 21 година, имаат право на надомест на трошоци вложени во развој на фудбалерот-тренинг компензација.

(2) Правото на тренинг компензација на претходниот клуб/ови се активира доколку до крајот на календарската година во која фудбалерот направил 23 години, фудбалерот склучил со новиот клуб договор за професионално бавење со фудбал (професионален договор);

(3) Начинот на пресметка, износите и останатите услови за остварување на правото за тренинг компензација се утврдени со Одлука на УО на ФФМ бр.02-624-3 од 08.07.2011 и Одлука бр. 0202-539/23 од 22.02.2022 година.

(4) Барањето за тренинг компензација застарува по истекот на две години од денот на објава на склучениот професионален договор.

(5) Одредбите од овој член се однесуваат на домашни трансфери, за меѓународни трансфери се применуваат одредбите од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери.

Член 74а

(1) Клубот го губи правото на надомест на трошоците вложени во развој на фудбалерот - тренинг компензација доколку не ги почитувал обврските од професионалниот договор со фудбалерот, поради што професионалниот договор е раскинат без оправдана причина - на штета на клуб.

(2) При реаматеризација на фудбалерот, новиот клуб нема обврска на претходниот клуб со кој фудбалерот имал склучено професионален договор да му ги надомести трошоците вложени во развој на фудбалерот.

XI – ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ФУДБАЛЕРИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ТИМОВИ

Принципи за машки фудбал

Член 75

(1) Клубовите се обврзани да ги ослободат своите регистрирани фудбалери за репрезентативните тимови на земјата за која фудбалерот има право на настап на основа на својата националност, доколку се повикани од страна на соодветната асоцијација.

(2) Секој договор помеѓу фудбалерот и клубот кој се коси со претходно наведеното е забранет.

(3) Ослободувањето на фудбалери под условите од ставот 1. на овој член е задолжително за натпреварите кои треба да се одиграат во периодите наречени „меѓународни прозорци“ во координираниот календар на ФИФА за меѓународни натпревари како и за финалните натпреварувања на: FIFA World Cup™, ФИФА Купот на конфедерации и натпреварувањата за „А“ репрезентативниот тим организирани од УЕФА.

(4) ФИФА го објавува меѓународниот календар на натпревари за период од четири или осум години; Календарот ги содржи сите меѓународни прозорци за наведениот период; Календарот се дополнува со финалните натпреварувања на FIFA World Cup™, ФИФА Купот на конфедерации и натпреварувањата за „А“ репрезентативните тимови организирани од конфедерациите .

(5) Меѓународен прозорец се дефинира како период од девет дена почнувајќи од понеделник наутро и завршува во вторник навечер наредната недела , како период потребен за активностите на репрезентативните тимови; За време на меѓународниот прозорец секој репрезентативен тим може да одигра најмногу два натпревари, независно дали овие натпревари се квалификациски или пријателски натпревари; Натпреварите можат да бидат закажани било кој ден за времетраење на меѓународниот прозорец, почнувајќи од среда под услов помеѓу два натпревари да поминат два полни календарски дена (пр:четврток-недела). ФИФА може да утврди исклучоци во врска со наведените одредби на овој став.

(6) Двата натпревари кои репрезентативниот тим може да ги одигра за времетраење на меѓународниот прозорец треба да се играат на територијата на иста конфедерација со исклучок на интерконтиненталните плеј оф натпревари; Доколку барем еден од двата натпревара е пријателски и доколку растојанието помеѓу местата на одигрување на двата натпревара не надминува пет часа патување со авион (согласно официјалниот распоред на авио компанијата и две временски зони) натпреварите може да се играат и на територија на две различни конфедерации.

(7) Клубовите немаат обврска да ги ослободуваат играчите надвор од меѓународните прозорци и надвор од термините за финалните натпреварувања како во став 3, утврдени во меѓународниот календар за натпревари на ФИФА. Не е задолжително ослободување на еден играч за повеќе од едно финално натпреварување на „А“ тимот годишно. Исклучок од ова правило може да донесе само Советот на ФИФА за ФИФА Купот на Конфедерации.

(8) Во рамките на меѓународниот прозорец, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето во понеделник наутро и да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот наредната среда наутро. За финалните натпреварувања (наведени во став 3) играчот мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето за да му се придружи на репрезентативниот тим најдоцна во понеделник наутро во неделата која и претходи на на неделата кога финалното натпреварување започнува и мора да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот, утрото кое следи по последниот натпревар на неговиот тим.

(9) Релевантниот клуб и ФФМ можат да договорат и подолг и поинаку уреден период на ослободување на играчот од утврдениот во став 8 на овој член.

(10) Играчите повикани од ФФМ за настап во репрезентативен тим под условите наведени во овој член, треба да се јават во нивните клубови во рок од 24 часа од истекот на времето за кое требало да бидат ослободени. Овој период ќе се продолжи на вкупно 48 часа доколку активностите на репрезентативниот тим се одвивале на територија на друга конфедерација, различна од територијата на конфедерацијата во која клубот е регистриран; 10 дена пред започнување на периодот на ослободување клубовите ќе бидат писмено известени за повикот и распоредот на враќање на фудбалерот; ФФМ ќе обезбеди услови за навремено враќање на фудбалерот во клубот.

(11) На барање на клубот чиј фудбалер не се јавил во клубот до определениот краен рок, Players' Status Chamber of the Football Tribunal, може да одлучи наредниот повик на фудбалерот да биде со пократко траење од предвидениот:

- меѓународен прозорец: пократок за два дена;
- финални натпреварувања : пократок за 5 дена.

(12) Во случај на повторено прекршување на одредбите за навремено враќање на фудбалерот, може да биде изречена парична казна, дополнително намалување на периодот на ослободување, забрана за повикување на фудбалерот за наредните активности на репрезентативниот тим.



Член 75 а

Принципи за женски фудбал

(1) Клубовите се обврзани да ги ослободат своите регистрирани фудбалери за репрезентативните тимови на земјата за која фудбалерот има право на настап на основа на својата националност, доколку се повикани од страна на соодветната асоцијација.; Секој договор помеѓу фудбалерот и клубот спротивен со претходно наведеното е забранет.

(2) Ослободувањето на фудбалери под условите од ставот 1. на овој член е задолжително за натпреварите кои треба да се одиграат во периодите наречени „меѓународни прозорци“ во календар на ФИФА за меѓународни натпревари за жени како и за финалните натпреварувања на: FIFA Women's World Cup™, Олимписки фудбалски турнир за жени, натпреварувањата за „А“ репрезентативниот тим организирани од УЕФА, финален круг на квалификациски турнир на конфедерации за Олимпискиот фудбалски турнир за жени.

(3) ФИФА го објавува меѓународниот календар на натпревари за период од четири години. Календарот ги содржи сите меѓународни прозорци за наведениот период. Календарот се дополнува со финалните натпреварувања на FIFA Women's World Cup™, Олимпискиот фудбалски турнир за жени и со резервирани (блокирани) периоди за натпреварувањата за „А“ репрезентативните тимови организирани од конфедерациите како и за финалниот круг на квалификацискиот турнир на конфедерации за Олимпискиот фудбалски турнир за жени; По објавувањето на календарот во блокираните периоди може да се додадат само конкретни дати за натпреварувањата на „А“ репрезентативните тимови организирани од конфедерациите како и за финалниот круг на квалификацискиот турнир на конфедерации за Олимпискиот фудбалски турнир за жени; Натпреварувањата на „А“ репрезентативните тимови организирани од конфедерациите како и за финалниот круг на квалификацискиот турнир на конфедерации за Олимпискиот фудбалски турнир за жени мора да се одиграат во блокираните периоди и конфедерациите имаат обврска писмено да ја известат ФИФА за даумите најмалку две години однапред.

(4) ФИФА утврдува три типа на меѓународни прозорци:

а) Тип 1 се дефинира како период од девет дена почнувајќи од понеделник наутро и завршува во вторник навечер наредната недела , како период потребен за активностите на репрезентативните тимови; За време на меѓународниот прозорец од тип 1, секој репрезентативен тим може да одигра најмногу два натпревари, независно дали овие натпревари се квалификациски или пријателски натпревари; Натпреварите можат да бидат закажани било кој ден за времетраење на

меѓународниот прозорец, почнувајќи од среда под услов помеѓу два натпревари да поминат два полни календарски дена (пр:четврток-недела).

б) Тип 2 се дефинира како период од десет дена почнувајќи од понеделник наутро и завршува во среда навечер наредната недела, резервиран за пријателски турнири и квалификациски натпревари; За време на меѓународниот прозорец од тип 2, секој репрезентативен тим може да одигра најмногу три натпревари, независно дали овие натпревари се квалификациски или пријателски натпревари; Натпреварите можат да бидат закажани било кој ден за времетраење на меѓународниот прозорец, почнувајќи од четврток под услов помеѓу два натпревари да поминат два полни календарски дена (пр:четврток-недела).

в) Тип 3 се дефинира како период од тринаесет дена почнувајќи од понеделник наутро и завршува во сабота навечер наредната недела, резервиран исклучиво за квалификациски натпревари за натпреварувањето на конфедерацијата во кое учествуваат „А“ репрезентативните тимови; За време на меѓународниот прозорец од тип 3, секој репрезентативен тим може да одигра најмногу четири натпревари; Натпреварите можат да бидат закажани било кој ден за времетраење на меѓународниот прозорец, почнувајќи од четврток под услов помеѓу два натпревари да поминат два полни календарски дена (пр:четврток-недела).

(5) Клубовите немаат обврска да ги ослободуваат играчите надвор од меѓународните прозорци и надвор од термините утврдени за натпреварувања во став 2 утврдени во меѓународниот календар за натпревари за жени на ФИФА.

(6) За сите три типа на меѓународни прозорци, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето во понеделник наутро и да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот наредната среда наутро(тип 1), наредниот четврток наутро(тип 2), наредната сабота наутро (тип3) имајќи го во предвид затворањето на меѓународниот прозорец.

(7) За финалниот круг на квалификацискиот турнир на конфедерации за Олимпискиот фудбалски турнир за жени, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето најдоцна во понеделник наутро пред првиот натпревар со кој се отвара квалификацискиот турнир и мора да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот, утрото кое следи по последниот натпревар на неговиот тим. За подоцнежните квалификациски турнири, максималниот период на ослободување на играчот е 16 дена, во кои е вклучен периодот од заминувањето од клубот во понеделник наутро и денот на ослободување од репрезентативните обврски кон тимот.

(8) За останатите финални натпреварувања во смисла на став 2 и 4 од овој член, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето најдоцна во понеделник наутро во неделата која и претходи на неделата кога конкретното финално натпреварување започнува и мора да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот, утрото кое следи по последниот натпревар на неговиот тим на натпреварувањето.

(9) Релевантниот клуб и ФФМ можат да договорат и подолг и поинаку уреден период на ослободување на играчот од утврдениот во став 6, 7 и 8 на овој член.

(10) Играчите повикани од ФФМ за настап во репрезентативен тим под условите наведени во овој член, треба да се јават во нивните клубови во рок од 24

часа од истекот на времето за кое требало да бидат ослободени. Овој период ќе се продолжи на вкупно 48 часа доколку активностите на репрезентативниот тим се одвивале на територија на друга конфедерација, различна од територијата на конфедерацијата во која клубот е регистриран; 10 дена пред започнување на периодот на ослободување клубовите ќе бидат писмено известени за повикот и распоредот на враќање на фудбалерот;ФФМ ќе обезбеди услови за навремено враќање на фудбалерот во клубот.

(11) На барање на клубот чиј фудбалер не се јавил во клубот до определениот краен рок, Players' Status Chamber of the Football Tribunal, може да одлучи наредниот повик на фудбалерот да биде со пократко траење од предвидениот:

- меѓународен прозорец: пократок за два дена;
- финални натпреварувања на меѓународен турнир : пократок за 5 дена.

(12) Во случај на повторено прекршување на одредбите за навремено враќање на фудбалерот,по барање на клубот може да биде изречена парична казна, дополнително намалување на периодот на ослободување, забрана за повикување на фудбалерот за наредните активности на репрезентативниот тим.



Член 75 б

Принципи за фудбал

(1) Клубовите се обврзани да ги ослободат своите регистрирани фудбалери за репрезентативните тимови на земјата за која фудбалерот има право на настап на основ на својата националност, доколку се повикани од страна на соодветната асоцијација.; Секој договор помеѓу фудбалерот и клубот спротивен со претходно наведеното е забранет.

(2) Ослободувањето на фудбалери под условите од ставот 1. на овој член е задолжително за натпреварите кои треба да се одиграат во периодите наречени „меѓународни прозорци“ во календарот на ФИФА за меѓународни натпревари за фудбал како и за финалните натпреварувања на: FIFA Futsal World Cup и натпреварувањата за „А“ репрезентативниот тим организирани од УЕФА.

(3) ФИФА го објавува меѓународниот календар на натпревари за фудбал за период од четири години; Календарот ги содржи сите меѓународни прозорци за наведениот период; По објавувањето, Календарот може да се дополни само со финалните натпреварувања на FIFA Futsal World Cup и натпреварувањата за „А“ репрезентативниот тим организирани од УЕФА.

(4) ФИФА утврдува два типа на меѓународни прозорци:

а) Тип 1 се дефинира како период од десет дена почнувајќи од понеделник наутро и завршува во среда навечер наредната недела, резервиран за активности на репрезентативниот тим; За време на меѓународниот прозорец од тип 1, секој репрезентативен тим може да одигра најмногу четири натпревари, независно дали овие натпревари се квалификациски за меѓународен турнир или пријателски натпревари; Во рамките на меѓународниот прозорец од Тип 1, репрезентативните тимови можат да одиграат најмногу 4 натпревари во најмногу 2 конфедерации.

б) Тип 2 се дефинира како период од четири дена почнувајќи од недела наутро и завршува во среда навечер наредната недела, резервиран исклучиво за активности на репрезентативните тимови; За време на меѓународниот прозорец од тип 2, секој репрезентативен тим може да одигра најмногу два натпревари независно дали овие натпревари се квалификациски за меѓународен турнир или пријателски натпревари;

Во рамките на меѓународниот прозорец од Тип 2, репрезентативните тимови можат да одиграат најмногу 2 натпревари на територија на една конфедерација.

(5) Клубовите немаат обврска да ги ослободуваат играчите надвор од меѓународните прозорци и надвор од термините утврдени за натпреварувања во став 2 утврдени во меѓународниот календар за натпревари за фудбал на ФИФА.

(6) За двата типа на меѓународни прозорци, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето првото утро од првиот ден на прозорецот и да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот четврток наутро имајќи го во предвид затворањето на прозорецот .

(7) За финалниот дел од натпреварувањето за „А“ репрезентативните тимови на соодветната конфедерација, играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето најдоцна утрото, 12 дена пред финалното натпреварување да започне и мора да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот, утрото кое следи по последниот натпревар на неговиот тим на турнирот.

(8) За FIFA Futsal World Cup играчот за да му се придружи на репрезентативниот тим мора да биде ослободен од клубот и да го почне патувањето најдоцна утрото, 14 дена пред да започне FIFA Futsal World Cup и мора да биде ослободен од обврските кон репрезентативниот тим за да му се придружи на клубот, утрото кое следи по последниот натпревар на неговиот тим на турнирот.

(9) Релевантниот клуб и ФФМ можат да договорат и подолг и поинаку уреден период на ослободување на играчот од утврдениот во став 7, 8 и 9 на овој член.

(10) Играчите повикани од ФФМ за настап во репрезентативен тим под условите наведени во овој член, треба да се јават во нивните клубови во рок од 24 часа од истекот на времето за кое требало да бидат ослободени. Овој период ќе се продолжи на вкупно 48 часа доколку активностите на репрезентативниот тим се одвивале на територија на друга конфедерација, различна од територијата на конфедерацијата во која клубот е регистриран; 10 дена пред започнување на периодот на ослободување клубовите ќе бидат писмено известени за повикот и распоредот на враќање на фудбалерот; ФФМ ќе обезбеди услови за навремено враќање на фудбалерот во клубот.

(11) На барање на клубот чиј фудбалер не се јавил во клубот до определениот краен рок, Players' Status Chamber of the Football Tribunal, може да одлучи наредниот повик на фудбалерот да биде со пократко траење од предвидениот:

- меѓународен прозорец: пократок за два дена;
- финални натпреварувања на меѓународен турнир : пократок за 5 дена.

(12) Во случај на повторено прекршување на одредбите за навремено враќање на фудбалерот, по барање на клубот може да биде изречена парична казна, дополнително намалување на периодот на ослободување, забрана за повикување на фудбалерот за наредните активности на репрезентативниот тим.



Член 75 в

(1) Доколку фудбалер настапува и за фудбал и за фудбал 11/11, во меѓународните официјални натпреварувања во било која категорија може да претставува само една асоцијација освен ако тоа не е поинаку уредено во Правилникот со кои се уредува примена на Статутот на ФИФА.

Финансиски одредби и осигурување

Член 76

(1) Клуб кој ослободува фудбалер во согласност со одредбите од ова поглавје, нема право на финансиско обештетување.

(2) Асоцијацијата која го повикува фудбалерот ќе ги сноси трошоците за патување на фудбалерот, настанати како резултат на повикување на истиот.

(3) Клубот за кој фудбалерот што е во прашање е регистриран ќе биде одговорен за неговото осигурување од болести и несреќи за време на целиот период на неговото ослободување, како и за спортските повреди добиени за време на натпреварите за кои бил ослободен.

(4) Доколку професионален фудбалер во 11/11 фудбал, за време на периодот на неговото ослободување од клубот за меѓународен натпревар на „А“ тимот, стане привремено, целосно неспособен за игра а неспособноста настанала поради повреда на телото како последица на несреќен случај, клубот за кого фудбалерот е регистриран ќе биде обештетен од ФИФА; Начинот, условите на обештетување како и процедурата се опишани во технички билтен на ФИФА- Програма за заштита на клуб.

Повик на фудбалери

Член 76а

(1) Општо правило е секој фудбалер регистриран во клуб да има обврска кога ќе добие повик од националната асоцијација која може да ја претставува имајќи го во предвид неговото државјанство/ националност, за настап во еден од репрезентативните тимови, да одговори позитивно на повикот.

(2) Асоцијацијата која има намера да повика фудбалер мора писмено да го извести најмалку 15 дена пред првиот ден од меѓународниот прозорец во кој ќе се одвиваат активностите на репрезентативниот тим за кој фудбалерот се бара.

(3) Асоцијацијата која има намера да повика фудбалер за финалното натпреварување на меѓународен турнир мора писмено да го извести играчот најмалку 15 дена пред почетокот на релевантниот период на слободување. Во исто време за повикот на фудбалерот треба да биде известен и клубот за кој фудбалерот е регистриран а препорачливо е и асоцијацијата за која клубот е регистриран истотака да биде известена; По добивање на повикот клубот го потврдува ослободувањето во наредните 6 дена.

(4) Асоцијацијата која го упатила повикот за ослободување на фудбалерот може да побара интервенција од ФИФА доколку:

а) побарала од Асоцијацијата каде фудбалерот е регистриран да интервенира а интервенцијата останала неуспешна;

б) случајот е поднесен до ФИФА најмалку 5 дена пред денот на одигрување на натпреварот за кој фудбалерот е побаран.

Повредени фудбалери

Член 77

(1) Фудбалер кој поради повреда или болест не е во можност да се одзве на повикот на асоцијацијата која може да ја претставува врз основ на

државјанство/националност, ќе прифати на барање на асоцијацијата - ФФМ да биде прегледан и да бидат направени медицински испитувања од страна на доктор по избор на ФФМ.

(2) Фудбалерот може да избере медицинските испитувања да се направат на територија на асоцијацијата за која е регистриран.

Забрана за играње

Член 78

(1) Фудбалер кој е повикан од страна на ФФМ за еден од нејзините репрезентативни тимови, нема право без одобрение на ФФМ, да игра за клубот за кој е регистриран, за време на периодот за кој е ослободен или требало да биде ослободен во согласност со одредбите на овој Правилник, односно Анексот 1 од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери, како и во периодот од наредните 5 дена.

Дисциплински мерки

Член 79

(1) Прекршување на било која од овие одредби наведени во овој Правилник и Анексот 1 од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери, ќе резултира со изрекување на дисциплински мерки согласно Анекс 1 на РСТП на ФИФА.

(2) Ако клуб со седиште на територија на Р.С.Македонија одбие да ослободи фудбалер или пропушти да го направи тоа спротивно на одредбите на овој Правилник и Анексот 1 од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери, Дисциплинската комисија на ФФМ, сите натпревари на клубот за кој фудбалерот што е во прашање настапил во периодот додека бил ослободен, ќе ги прогласи за изгубени за тој клуб.

(3) За секој натпревар кој се игра по куп систем ќе се смета дека е добиен од страна на противничката екипа, без разлика на резултатот.

XII - ВЕРИФИКАЦИЈА И ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

Член 80

(1) Клуб кој сака да регистрира фудбалер внесува податоци и прикачува (атачира) документи и фотографија (доколку е апликативно) за фудбалерот во електронскиот систем за регистрацијата на ФФМ (Комет системот).

(2) Комисијата за регистрација на надлежниот ОФС е должна на првата наредна седница а најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на документацијата, да донесе одлука со која барањето за регистрација на фудбалерот ќе го прифати или одбие.

(3) Во случај на одбивање на барањето на клубот за регистрација на фудбалер, Комисијата за регистрација на надлежниот ОФС е должна во рок од 3 (три) дена од денот на донесување на одлуката за одбивање на барањето за регистрација, на клубот да му ја достави одлуката со причините за одбивање.

(4) Надлежниот ОФС за регистрација на фудбалери, е должен до надлежното тело на ФФМ да достави комплетна оригинална документација врз основа на која се внесени податоците во единствениот информатички систем за

регистрација на ФФМ КОМЕТ, најдоцна до среда до 12 часот во тековната недела поради верификација на истите.

(5) Регистрација на фудбалер нема да биде верификувана се додека не се приложи доказ за извршена уплата на тренинг компензација или друг надоместок утврден со одлука на Управниот одбор на ФФМ.

(6) Надлежно тело на ФФМ е должно во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на документацијата, да донесе одлука со која се потврдува или се одбива регистрацијата;

(7) Со потврдување на регистрацијата и верификување на професионалниот договор, надлежното тело за верификација на ФФМ потврдува дека регистрацијата е спроведена и/или договорот е склучен согласно документација која е уредна, целосна и поднесена во рок согласно одредбите на овој Правилник; Со потврдувањето не се утврдува исполнетост на други услови поврзани со правото на настап кои прозлегуваат од одредбите на овој или друг Правилник на ФФМ.

(8) Во случај на одбивање на верификација на одлуката за регистрација на фудбалер, надлежното тело за верификација на регистрациите на фудбалерите на ФФМ ја поништува одлуката за регистрација на фудбалерот.

(9) Одлуката на надлежното тело за верификација на регистрациите на фудбалери на ФФМ се објавува во “Макфудбал”.

Објавување на регистрација



Член 81

(1) Надлежното тело за верификација на договори и регистрации ги подготвува материјалите од седниците на Комисиите за регистрации за објавување во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“.

(2) Регистрациите на фудбалери од сите возрасти и сите степени на натпреварување и оние кои доаѓаат или се враќаат од странство, како и тие на отстапените фудбалери, по верификација во Комет се објавуваат во “Макфудбал”.

(3) Редовниот број на „Макфудбал“ излегува секоја среда а вонреден број по потреба.

XI - РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ВО ВРСКА СО РЕГИСТРАЦИЈА

Член 82

Против сите одлуки за регистрации, можат да се вложат приговори до надлежниот орган за регистрации на фудбалери при ОФС, од страна на сите членови на ФФМ.

Рок за поднесување на приговори е 8 (осум) дена од денот на објавувањето на регистрацијата во “Макфудбал”.

Со приговорот се поднесува и доказ за уплатена такса во утврден износ. Ако се усвои приговорот, таксата се враќа.

Член 83

(1) Приговорот поднесен по истек на рокот, како и приговори поднесени во рокот, за кои не е уплатена такса, не се земаат во постапка, односно по овој рок нема натпреварувачки последици за настапот на фудбалерот.

(2) При утврдување на благовременоста на приговорот се зема датумот на поштенскиот печат од препорачаното писмо или датумот на прием во архивата на

ОФС .

(3) Приговорот, уредно потпишан и заверен од подносителот, може да се поднесе скениран и електронски преку е-маил комуникација на официјалната е-маил адреса на ОФС, датумот на испраќање на е-маилот до 16 часот ќе се смета за примен во тековниот ден, по 16 часот ќе се смета дека е примен наредниот ден.

(4) Со приговорот подносителот е должен да достави и докази за причините за поднесување на приговорот.



Член 84

(1) Првостепениот орган (Комисијата за регистрации при ОФС) е должна Одлуката по приговорот да ја донесе во рок од **8 (осум) дена** од денот на приемот на приговорот и да ја достави **до засегнатите** страни во писмена форма со образложение.

(2) Доколку надлежниот првостепен орган за регистрации на фудбалери постапувајќи по приговорот констатира дека постои основ да се **усвои приговорот**, веднаш ќе ја суспендира регистрацијата до носење на конечна одлука.

(3) Ако надлежниот орган за регистрација **не донесе одлука** по приговорот во рокот од **став 1** на овој член, подносителот на приговорот има право да поднесе жалба како приговорот да е одбиен, со тоа што **рокот** за поднесување на жалба почнува да **тече од 3 (третиот) ден** од последниот ден кога првостепениот орган бил должен да донесе одлука по приговорот.

Член 85

(1) Против Одлука по приговор може да се вложи жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката до второстепениот орган на ОФС.

(2) **Благовременоста на жалбата се утврдува согласно уреденоста за благовременост на приговор во став 2 и 3 на член 83 од овој Правилник**

(3) Со жалбата на Одлуката по приговорот, подносителот е должен да достави докази и уплата на предвидената такса.

(4) Одлуката на жалбата мора да се донесе во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата и да се достави до заинтересираните страни во писмена форма.

(5) Ако второстепениот орган не постапи по одредбите на претходниот став, **ќе се смета дека жалбата не е усвоена.**

(6) Врз основа на поднесениот приговор или жалба, регистрацијата ќе биде:

а) поништена, ако се утврди дека фудбалерот врз основа на приложената документација не ги исполнува условите **за регистрацијата да се спроведе.**

б) исправена, ако се утврди дека фудбалерот ги исполнува условите за спроведување на регистрацијата, меѓутоа не е применет соодветен член од Правилникот, со право на настап по првобитното објавување на регистрацијата.

(7) Одлуката **по приговорот** мора да се објави во “Макфудбал”.

ПРЕКРШОЦИ ВО ВРСКА СО РЕГИСТРАЦИЈА НА ФУДБАЛЕРИ

Член 86

(1) Кога врз основа на благовремено поднесен приговор или жалба се утврди дека фудбалерот е регистриран за два или повеќе клуба, надлежниот орган за

регистрација ќе ги поништи сите неправилно извршени регистрации и ќе ја остави на снага исправната регистрација.

(2) Кога по истекот на рокот за приговор се утврди дека еден фудбалер е регистриран за два или повеќе клуба, надлежниот орган кој извршил последна регистрација ќе ги суспендира сите регистрации, фудбалерот ќе се предаде на дисциплинската комисија - комесар и по издржување на казната останува член на клубот каде е извршена последната регистрација.

(3) Кога по истекот на рокот за приговор се утврди дека со регистрацијата на фудбалерот и/или со даденото право на настап и/или со недозволен настап (нерегистриран и друго) е направена повреда на одредбите на овој Правилник која влијае на регуларноста на натпреварувањето, регистрацијата и/или правото на настап ќе бидат по службена должност поништени а клубот по чие барање е спроведена регистрацијата и/или фудбалерот имаат дисциплинска одговорност.

(4) Ако два или повеќе клуба истовремено поднесат материјал за регистрација на ист фудбалер, Комисијата за регистрации ќе изврши регистрација на фудбалерот за оној клуб за кој е прво поднесена пријавата - молбата, доколку во тоа време, по одредбите на овој Правилник имал право да менува клуб.

Член 87

(1) Против фудбалер и клуб кои ќе направат прекршок во врска со регистрација на фудбалер се поднесува дисциплинска пријава согласно одредбите на овој и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

ЗАШТИТА НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 88

(1) Против конечните одлуки на надлежните органи за регистрација на фудбалери, учесниците во постапката можат да поднесат барање за покренување заштита на Правилникот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на второстепената одлука.

(2) Барање можат да поднесат и Надзорниот одбор на ФФМ, , Управниот одбор на ОФС во рок од 10 дена од денот кога сознале за споменатата одлука. Со барањето се уплатува и такса.

(3) Предлог барањето се поднесува до надлежна комисија за заштита на Правилниците при ФФМ, а примерок од барањето се доставува до органот кој ја донел конечната одлука, кој е должен во рок од 3 (три) дена да го достави со сета документација до надлежна комисија за заштита на правилниците на ФФМ.

(4) Управниот одбор на ФФМ и неговиот генерален секретар можат да поднесат барање за заштита на Правилникот ако второстепената комисија не донела одлука во склад со прописите на ФФМ.

Член 89

(1) Во постапката за заштита на Правилникот Управниот одбор на ФФМ може второстепената Одлука да ја поништи, укине и врати на надлежен орган на

повторна расправа или мериторно да одлучи по барањето.

Член 90

(1)Поднесување на барање за заштита не го одложува спроведувањето на второстепената одлука.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРИТЕ

Член 91

(1)Сите спорови кои ќе настанат во врска со договорите ќе се решаваат пред Арбитражниот трибунал признат од страна на ФФМ.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ



Член 92

(1)УО на ФФМ дава толкувања на поединечни членови од овој Правилник.
(2)Сите досегашни договори кои се потпишани по претходниот правилник важат до нивното истекување.

(3)Одредбите на овој правилник поврзани со статус на фудбалери,повторно стекнување на аматерски статус, бришење од членство и престан со фудбалски активности, регистрација, трансфер со премостување, преодни рокови, фудбалски пасош, отстапување на фудбалери, нерегистрирани фудбалери, задоцнети обврски, одредби поврзани со стабилност на договори, влијание на трета страна, сопственост на економските права на играчот од трета страна, специјални одредби поврзани со жени-фудбалери,заштита на малолетници и регистрација на малолетници и известување за академии се однесуваат и на фудбал играчи.

Член 93

(1)Овој Правилник влегува во сила на 03.02.2015 година ,додека одредбите од член 48 став 5 и член 65а ќе се применуваат од 01.03.2015 година.

(2)Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за регистрација,статус и трансфер на фудбалери на ФФМ донесен на 24.12.2011 година.